



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

Službeni vesnik BR
Makedonije

2

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 28 март 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 15

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 36 динари. — Преплатата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 326. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

282.

Врз основа на член 337, точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издаваам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

Се прогласува Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 март 1980 година.

ПР бр. 843
26 март 1980 година
Белград

По овластување од
Претседателот на
Републиката
потпретседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Лазар Колишевски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Иван Кукоч, с.р.

ЗАКОН

ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

Средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година се утврдуваат и обезбедуваат во износ од 53.637.000.000 динари.

Во износот на средствата од став 1 на овој член се засметани и средствата во износ од 1.637.000.000 динари за отстранување на последиците од земјотресот врз објектите и опремата на Југословенската народна армија на настраданото подрачје.

Член 2

Од средствата од член 1 на овој закон, износот од 39.937.365.000 динари ќе го обезбедат републики-

те и автономните покраини со својот придонес за обнова и изградба, согласно со Законот за обезбедување средства за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/79) — (во натамошниот текст: Закон за обезбедување средства), без обврска за враќање.

Тргувајќи од принципот дека средствата за исти намени, што се во функција на обновата и изградбата на настраданото подрачје, според овој закон можат да се обезбедуваат само еднаш, во износот на средствата од став 1 на овој член се засметува:

1) износот на средствата на динарската противврденост на обезбедените странски кредити што се наменети за обнова и изградба на настраданото подрачје и што ги ратификува Собранието на СФРЈ а не се вклучени во редовниот обем на задолжувањата на Социјалистичка Република Црна Гора односно на другите републики и автономни покраини, што се утврдуваат со договор на републиките и автономните покраини, со тоа што републиките и автономните покраини да преземат обврска за враќање на ануитетите по тие кредити под условите под кои се склучени тие кредити;

2) износот на ефектите од ослободувањето од царини и други увозни давачки за опрема и репродукционен материјал што се увезува за потребите на обновата и изградбата на настраданото подрачје, а се однесуваат на објектите кај кои овие трошоци се опфатени со процената на штетите и со износот на надоместот на штетите;

3) износот на преземените обврски од ануитетите по одобрените кредити на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и засадници на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора што го погоди земјотресот во 1979 година, под услов тие обврски да ги намира федерацијата од буџетот на федерацијата или од други извори на средства без обврска за враќање;

4) износот на финансиските средства по основа на други мерки што се во функција на обновата и изградбата на настраданото подрачје, а се обезбедуваат од буџетот на федерацијата, од придонесот на републиките и на автономните покраини и од други извори без обврска за враќање, освен директно уплатените средства од прилозите на поединци, групи и хуманитарни организации.

Износот на средствата од став 2 на овој член ќе се утврдува секоја година со акт на Собранието на СФРЈ согласно со член 8 од овој закон и за тој износ на средства ќе се намалуваат годишните обврски на републиките и на автономните покраини предвидени со овој закон.

Обврските од ануитетите по странските кредити од став 2 на овој член ќе ги вратат републиките и автономните покраини според амортизациониот план за отплата на тие кредити, под условите под кои се склучени тие кредити, сразмерно со нивното учество во номиналниот општествен производ на вкупното стопанство на СФРЈ, кој служи како основа

за утврдување на обврските според член 6 од овој закон, во годината за која се сметаат и средствата од став 2 на овој член.

Член 3

Од средствата од член 1 на овој закон, износот од 13.699.635.000 динари ќе ги обезбедат републиките и автономните покраини со својот придонес, во вид на кредит, на Социјалистичка Република Црна Гора со намена за кредитирање на граѓаните во смисла на член 6 од Законот за обезбедување средства.

Со Програмата за употреба на средствата на Фондот за обнова и изградба на подрачјето настрадано од катастрофалниот земјотрес во Социјалистичка Република Црна Гора, до крајот на 1980 година ќе се утврди износот на средствата од став 1 на овој член според роковите и за намените од член 11 на овој закон.

Член 4

Средствата на придонесот од член 2 на овој закон ќе се обезбедуваат, и тоа:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1) во 1979 година | 5.000.000.000 динари, |
| 2) во 1980 година | 6.057.000.000 динари, |
| 3) во 1981 година | 5.679.000.000 динари, |
| 4) во 1982 година | 5.264.086.000 динари, |
| 5) во 1983 година | 5.262.826.700 динари, |
| 6) во 1984 година | 4.347.862.700 динари, |
| 7) во 1985 година | 4.388.074.000 динари, |
| 8) во 1986 година | 1.358.476.600 динари, |
| 9) во 1987 година | 860.039.000 динари, |
| 10) во 1988 година | 860.000.000 динари, |
| 11) во 1989 година | 860.000.000 динари. |

Член 5

Од средствата од член 3 на овој закон, што републиките и автономните покраини ги обезбедуваат, во вид на кредит, на Социјалистичка Република Црна Гора, ќе се обезбедат, и тоа:

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 1) во 1980 година | 2.799.908.750 динари, |
| 2) во 1981 година | 2.799.908.750 динари, |
| 3) во 1982 година | 2.799.908.750 динари, |
| 4) во 1983 година | 2.799.908.750 динари. |

Дел од средствата од член 3 на овој закон, во износ од 2.500.000.000 динари, што Социјалистичка Република Црна Гора ги користеше привремено во 1979 година од емисијата на Народната банка на Југославија, ќе ѝ се вратат на Социјалистичка Република Црна Гора под условите и на начинот определени во член 10 од овој закон.

Член 6

Средствата утврдени за 1980 година во член 4 на овој закон ќе ги обезбедат републиките и автономните покраини, согласно со член 2 став 2 од Законот за обезбедување средства, во следните износи, и тоа:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) СР Босна и Херцеговина | 769.239.000 динари, |
| 2) СР Македонија | 338.586.300 динари, |
| 3) СР Словенија | 986.685.300 динари, |
| 4) СР Србија | 1.443.383.100 динари, |
| 5) СР Хрватска | 1.616.613.300 динари, |
| 6) СР Црна Гора | 113.265.900 динари, |
| 7) САП Војводина | 669.298.500 динари, |
| 8) САП Косово | 119.928.600 динари. |

Член 7

Средствата утврдени за 1980 година во член 5 на овој закон ќе ги обезбедат републиките и автономните покраини во следните износи, и тоа:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1) СР Босна и Херцеговина | 355.588.411 динари, |
| 2) СР Македонија | 156.514.899 динари, |
| 3) СР Словенија | 456.105.136 динари, |
| 4) СР Србија | 667.218.255 динари, |
| 5) СР Хрватска | 747.295.645 динари, |
| 6) СР Црна Гора | 52.358.294 динари, |
| 7) САП Војводина | 309.389.917 динари, |
| 8) САП Косово | 55.438.193 динари. |

Член 8

Обврските на републиките и на автономните покраини по овој закон ќе ги утврдува Собранието на СФРЈ со свој акт до крајот на секоја година за наредната година, согласно со одредбите на чл. 4 и 5 и на член 2 ст. 2 и 3 од овој закон, тргнувајќи од последните официјални податоци за учеството на републиките и автономните покраини во општествениот производ на Југославија.

Средствата за валоризација утврдени во смисла на член 4 од Законот за обезбедување средства и од одредбите на овој закон, ќе ги обезбедат републиките и автономните покраини, почнувајќи од наредниот месец од утврдувањето на тие износи во еднакви месечни рати до крајот на годината, а по исклучок до крајот на првото тримесечје од наредната година.

Републиките и автономните покраини придонесот од овој закон ќе го уплатуваат, согласно со одредбите од Законот за обезбедување средства, во корист на фондот за обнова и изградба на подрачјето настрадано од катастрофалниот земјотрес во Социјалистичка Република Црна Гора.

Член 9

Структурата на средствата како основа за валоризација ќе се утврди со акт на Собранието на СФРЈ до крајот на октомври 1980 година, согласно со член 4 од Законот за обезбедување средства.

Секоја година, врз основа на извештајот на Фондот за обнова и изградба на настраданото подрачје од катастрофалниот земјотрес во Социјалистичка Република Црна Гора, за потрошокот на средствата, ќе се усогласува структурата од став 1 на овој член.

Средствата обезбедени според Законот за обезбедување средства нема да се валоризираат за 1979 година.

Член 10

Социјалистичка Република Црна Гора средствата на кредитите од член 3 на овој закон ќе им ги враќа на републиката, на автономната покраина и на организацијата од кои се добиени тие средства.

Средствата на кредитите од став 1 на овој член Социјалистичка Република Црна Гора ќе ги враќа по истекот на две години од годината во која тие средства ѝ се ставени на располагање, и тоа во годишни рати и во роковите во кои кредитите од тие средства им се одобрени на крајните корисници.

На средствата на кредитите што според одредбите на овој закон, ѝ се даваат на Социјалистичка Република Црна Гора не се плаќа камата.

На средствата на кредитите од став 1 на овој член не се плаќа камата под услов каматата што се наплатува од крајниот корисник на кредитите одобрени од средствата од член 3 на овој закон да не биде поголема од 1,5% годишно.

Член 11

Од средствата на кредитите од член 3 на овој закон ќе се одобруваат кредити за поправки и изградба на станбени згради, станови и стопански објекти во сопственост на граѓани, како и за давање други потрошувачки кредити на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора што настрада од катастрофалниот земјотрес во 1979 година, под следните услови:

1) кредитите за набавка на опрема и трајни потрошни добра, ќе се одобруваат со рок на враќање до пет години;

2) кредитите за поголеми поправки и кредитите за изградба на станбени згради, станови и стопански објекти ќе се одобруваат со рок на враќање до 20 години.

Кредитите одобрени под условите од став 1 на овој член, крајните корисници ќе ги враќаат годишно во 12 еднакви месечни рати, и тоа најдоцна до 15-ти во месецот за изминатиот месец.

Организацијата преку која ќе се одобруваат кредитите, како и поблиските услови и начинот на одобрување на тие кредити (највисокиот износ на кредитот, височината на каматната стапка односно на трошоците на кредитот, поблиските рокови за враќање на кредитот и др.) ги утврдува надлежниот орган во Социјалистичка Република Црна Гора.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат на важат одредбите на член 7а од Законот за обезбедување средства за отстранување на последиците од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78 и 26/79).

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

283.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за заштита на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа во странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1980 година.

ПР бр. 848
26 март 1980 година
Белград

По овластување од
Претседателот на Републиката
потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Колмишевски, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Иван Кукоч, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува заштитата на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во понатамошниот текст: граѓани) на привремена работа во странство со утврдување на условите под кои граѓаните можат да заминуваат на привремена работа во странство заради извршување на стопански и други дејности, односно под кои може да им се посредува при вработувањето во странство, со утврдување на видовите на заштита и на определени права што им се обезбедуваат на граѓаните за време на привремената работа во странство и со утврдување на правата и должностите на органите на општествено-политичките заедници, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници во врска со спроведувањето на заштитата и враќањето на граѓаните привремено вработени во странство, во согласност со нивните надлежности односно дејности.

Член 2

Под заминување на граѓани на привремена работа во странство, во смисла на овој закон, се подразбира упатувањето во странство на работници од страна на организација на здружен труд заради извршување на стопански и други дејности, стручно оспособување и остварување на други видови деловно-техничка соработка, упатување граѓани во странство заради остварување на научна, просветно-културна и техничка соработка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со други држави, упатување наставници и воспитувачи, социјални и други работници заради извршување на определени задачи и работи во врска со спроведувањето на заштитата на граѓаните на привремена работа и престој во странство, упатување граѓани на работа во меѓународни организации, како и вработување граѓани кај странски работодавци.

Заштитата, во смисла на овој закон, им се обезбедува на граѓаните што на привремена работа во странство заминуваат според основите од став 1 на овој член, како и на членовите на нивните семејства.

Член 3

Заштита на граѓаните на привремена работа во странство, во согласност со законот, се обезбедува со меѓународни договори и со самоуправни општи акти и се спроведува со мерите и активностите што, во рамките на својата надлежност односно дејност, ги преземаат органите на општествено-политичките заедници, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници.

Член 4

Граѓаните можат да се упатуваат на привремена работа во странство заради извршување на стопански и други дејности и може да им се посредува при вработувањето во странство во согласност со политиката на вработеноста и вработувањето, со интересите и потребите на општествено-економскиот развој и на единственото југословенско подрачје на трудот и со интересите на самите граѓани водејќи при тоа сметка за интересите и потребите на народната одбрана и општествената самозаштита во земјата, како и во согласност со политиката на соработката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со одделни држави.

Член 5

Органите на општествено-политичките заедници, организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, општествено-политичките и други општествени организации и здруженијата на граѓаните, во рамките на својата надлежност односно дејност:

1) се грижат за создавањето услови за отстранување на причините за вработување на граѓаните кај странски работодавци, како и услови за нивно враќање од привремена работа во странство и вработување односно работно ангажирање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) придонесуваат кон унапредување на заштитата на граѓаните на привремена работа во странство и на членовите на нивните семејства и се грижат за создавањето услови за остварување на нивните права и обврски во татковината и за одржување и јакнење на врските со Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

3) се грижат граѓаните привремено вработени во странство да бидат навреме информирани за настаните во Социјалистичка Федеративна Република Југославија преку обезбедување на печат, книги, радио-телевизиски програми и друг информативен материјал.

Органите, организациите и заедниците од став 1 на овој член, во рамките на своите планови на општествено-економскиот развој, утврдуваат програми на мерките и активностите во создавањето услови за зголемување на вработеноста и за вработување односно работното ангажирање на граѓаните што се враќаат од привремена работа во странство.

Член 6

Заштитата на граѓаните, во смисла на овој закон, во рамките на своите надлежности односно дејности, ја спроведуваат сојузните органи на управата и сојузните организации, надлежните органи во републиката односно надлежните органи во автономната покраина, организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници — самостојно или во соработка со општествено-политичките и други општествени организации и со здруженијата на граѓаните.

Во остварувањето на заштитата од член 9 на овој закон учествуваат и граѓаните на привремена работа во странство, во согласност со меѓународниот договор и со прописите на државата во која се вработени.

Член 7

Граѓанин може да заминува на привремена работа во странство ако го отслужил воениот рок или на друг начин ја регулирал обврската за служење на воениот рок, како и ако нема воена специјалност или воен распоред од посебен интерес за народната одбрана, ако со законот со кој е уредена воената обврска не е определено поинаку.

Член 8

Организациите на здружен труд, коморите, општите здруженија, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, органите на општествено-политичките заедници, синдикатите и другите општествено-политички и општествени организации, во рамките на своите права и обврски, со општествен договор обезбедуваат и усогласуваат самоуправно уредување на прашањата од поширок заеднички интерес за учесниците на општествениот договор или од општ општествен интерес, што се однесуваат на: условите за заминување и заштитата на граѓаните на при-

времена работа во странство; начинот на самоуправниот организирање; основите и мерилата за распоредување на доходот и за распределба на средствата за лични доходи, како и начинот на остварувањето на други права, обврски и одговорности на работниците што организациите на здружен труд ги упатуваат на привремена работа во странство; воспитувањето и образованието; создавањето услови за општествен, културно-забавен и спортски живот; негувањето на националната култура и одржувањето на врските со татковината; создавањето услови за враќање, вработување односно работно ангажирање и вклучување во општествениот и стопанскиот живот; критериумите за привремено вработување на граѓаните во странство, како и на други прашања го врска со заштитата на граѓаните на привремена работа во странство.

Организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, во рамките на своите права и обврски, определени прашања од став 1 на овој член, од заеднички интерес, ги уредуваат со самоуправни спогодба.

II. ОСНОВНИ ВИДОВИ ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

Член 9

Основни видови заштита на граѓаните на привремена работа во странство, во смисла на овој закон, се:

1) здравственото, пензиското и инвалидското осигурување и граѓаните и здравствената заштита на членовите на нивните семејства;

2) додатокот на деца и другите социјални давања;

3) заштитата при работа;

4) сместувањето и исхраната;

5) добивањето дозвола за работа и престој во државата во која ќе се вработат;

6) заштитата во постапка пред судовите и органите на управата во државата во која се вработени;

7) трансферот на заштедите од лични заработувачки и од други парични примања по основа на трудот и социјалните давања;

8) информирањето за условите на животот и работата во државата во која ќе се вработат и за правата од трудот и по основа на трудот;

9) образованието на граѓаните и на членовите на нивните семејства;

10) создавањето услови за предучилишно воспитување на децата и воспитувањето и образованието на децата и младината по мајчин јазик и во областа на културата на народите и народностите на Југославија на мајчин јазик;

11) создавањето услови за организирање на самозаштита во остварувањето на правата по основа на трудот во државата во која се вработени, за општествен, културно-забавен и спортски живот, за одржување врски со татковината, за негување на националната култура и за информирање за настаните во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во светот;

12) осигурувањето за случај на привремена невработеност на граѓаните вработени кај странски работодавци.

Заштитата од став 1 на овој член се обезбедува со меѓународен договор или со договор за деловна соработка и со друг договор, односно со закон или со самоуправен општ акт.

Граѓаните не можат да се упатуваат на привремена работа во странство и не може да им се посредува при вработувањето во странство ако не е

обезбедена заштитата од точ. 1, до 8 и точка 12 став 1 од овој член.

Заштитата од точ. 9 до 11 на став 1 од овој член и други видови заштита се обезбедуваат во согласност со условите, потребите и можностите.

Член 10

Ако на граѓанин во работен однос со странски работодавец во државата со која не е склучен меѓународен договор со кој се обезбедува здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и осигурување за случај на привремена невработеност, правата од ова осигурување не му се обезбедени ни со прописите на односпната држава, или тие права граѓанин или членови на неговото семејство не можат да ги остваруваат или ги остваруваат делумно, или не можат да ги користат на двор од државата во која граѓанинот е вработен, граѓанинот, додека е на привремена работа во странство, задолжително се осигурува во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во согласност со законот.

Ако со меѓународен договор или со прописите на странската држава во која е вработен граѓанинот не им е обезбедена здравствена заштита на членовите на неговото семејство кои живеат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, граѓанинот задолжително се осигурува во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во согласност со законот заради обезбедување здравствена заштита на членовите на семејството по основа на своето работење во странство.

Ако граѓанинот се упатува на привремена работа во странство според основата од член 21 став 1 точ. 2 и 3 и став 2 од овој закон, во случаите од ст. 1 и 2 на овој член организацијата на здружен труд односно организацијата надлежна за работите на меѓународната научна, просветно-културна и техничка соработка односно друга организација или орган што упатува граѓанин на привремена работа во странство, должен е на свој трошок или на трошок на граѓанинот да обезбеди уплатување на придонес за неговото осигурување.

Член 11

Органот односно организацијата што упатува граѓанин на привремена работа во странство, односно што му посредува при вработувањето во странство, должна е да обезбеди, во согласност со законот, лекарски преглед заради утврдување на неговата здравствена способност за работа на определени работи и задачи во странската држава, како и заради утврдување на неговата здравствена состојба по враќањето од привремена работа во странство.

Член 12

Самоуправните интереси заедници во областа на вработувањето, пензиското и инвалидското осигурување, здравственото осигурување и здравството, воспитувањето и образованието и детската и социјалната заштита, како и надлежните органи и организации, се должни на граѓанинот на привремена работа во странство, по негово барање или по барање од надлежниот орган на државата во која е вработен, во рокот утврдени со закон односно со самоуправен општ акт, да му издадат уверение и други јавни исправи за фактите врз основа на кои тој и членовите на неговото семејство остваруваат определени права од трудот и по основа на работењето и престојот во странство.

Ако заедниците, органите и организациите од став 1 на овој член, уверенија и други јавни исправи издаваат врз основа на евиденцијата што ја водат други заедници, органи и организации, должни се потребните податоци да ги прибават по службена должност.

III. УПАТУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО ОД СТРАНА НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 13

Организациите на здружен труд можат да упатуваат свои работници во странство заради:

- 1) изведување на инвестициони работи;
- 2) извршување на производствени работи, услуги и други работи;
- 3) извршување на задачи и работи во деловни единици или во заеднички стапански претставништва што ги основаат во странство;
- 4) стручно оспособување и остварување на други видови деловно-техничка соработка;
- 5) вработување во претпријатија што ги основале самостојно или со странски деловни партнери, или во странски претпријатија во кои вложиле свои средства;
- 6) вработување во банки и други финансиски организации, осигурителни и реосигурителни организации што тие ги основаат во странство самостојно или со странски деловни партнери, како членки на овластена основна или здружена банка, односно како членки на заедница за осигурување или на заедница за реосигурување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Упатувањето на работници на привремена работа во странство по основа на точка 2 став 1 од овој член, се регулира со договорот за деловна соработка што го склучуваат организацијата на здружен труд и странскиот деловен партнер.

Организациите на здружен труд не можат да склучуваат договор за деловна соработка со кој му отстапуваат свои работници на странски деловен партнер.

Член 14

Заради изведување на инвестициони работи во странство и извршување на производствени работи, услуги и други работи во странство (член 13 став 1 точ. 1 и 2), организацијата на здружен труд може да упатува работници што во неа или кај нејзините кооперанти се во работен однос на неопределено време.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако организацијата на здружен труд која изведува инвестициони работи односно, извршува производствени работи, услуги и други работи во странство или нејзините кооперанти не можат да ги обезбедат потребните работници што се во работен однос на неопределено време, со самоуправниот општ акт ќе се утврдат условите за упатување на работа во странство на работниците што работниот однос го засноваат на определено време.

Работниците што засноваат работен однос на определено време можат да бидат упатени на работа во странство најдолго 12 месеци.

Член 15

Работниците што организациите на здружен труд ги упатуваат на привремена работа во странство според основите од член 13 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон имаат исти права, обврски и одговорности како и работниците на таа организација во земјата.

Начинот на остварување на правата, обврските и одговорностите на работниците од став 1 на овој член, случаите кога работник од оправдани причини може да одбие да биде упатен на привремена работа во странство, како и изборот, распоредувањето траењето на работата во странство, заминувањето и распоредувањето на тие работници по враќањето во земјата, се уредуваат со самоуправни општи акти.

За време на работата во странство на работниците му се обезбедуваат услови со кои се овозможува, врз основа на резултатите од работењето на организацијата на здружен труд и неговиот работен придонес да оствари соодветен личен доход во однос на него зработувачката што ја имаат соодветните работници — државјани на државата во која се изведуваат инвестиционите работи или се извршуваат производствените работи, услуги и други работи, односно во височината на личниот доход утврден со самоуправен општ акт, ако тоа за работникот е поповолно.

На работниците од став 1 на овој член за време на привремената работа во странство, личниот доход кој има карактер на загарантиран личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, им се утврдува со самоуправен општ акт на организацијата на здружен труд во согласност со самоуправната спогодба што ја склучуваат организациите на здружен труд кои изведуваат инвестициони работи или извршуваат производствени работи, услуги и други работи во определени странски држави.

Распоредот на работното време на работниците упатени на привремена работа во странство, во согласност со условите утврдени со самоуправниот општ акт, може да се приспособи спрема работното време во државата во која се изведуваат инвестиционите работи, или се извршуваат производствени работи, услуги и други работи, со тоа што во рамките на прераспореденото работно време вкупното работно време на работникот во текот на една година да не биде, во просек, подолго од 42 часа неделно.

Член 16

На работниците што се упатуваат на привремена работа во странство заради изведување на инвестициони работи или извршување на производствени работи, услуги и други работи, им се обезбедуваат сместување и исхрана најмалку како што ги имаат соодветните работници државјани на државата во која се изведуваат инвестиционите работи или се извршуваат производствените работи, услуги и други работи, односно во согласност со условите за сместување и исхрана во Социјалистичка Федеративна Република Југославија утврдени со општествен договор односно со самоуправна спогодба, ако тоа за работникот е поповолно.

Член 17

Работниците на организацијата на здружен труд која изведува инвестициони работи или извршува производствени работи, услуги и други работи во странство можат, согласно со самоуправниот општ акт, да засноваат работен однос со граѓанин кој престојува во странство без објавување на конкурс односно оглас, освен во случај на засновање работен однос заради извршување работи односно работни задачи при чие вршење работниците имаат посебни овластувања и одговорности.

Член 18

Организацијата на здружен труд што упатува работници на привремена работа во странство по основа на член 13 став 1 од овој закон должна е, најдоцна 30 дена пред денот на упатувањето на работникот, да му достави на надлежниот орган во републиката односно на надлежниот орган во автономната покраина барање за давање согласност за упатување работници на привремена работа во странство, кон кое ги приложува договорот за деловна соработка, односно заверен извод на судската одлука за упис во судскиот регистар, список на работниците што ги упатува и самоуправните општи

акти од член 14 на овој закон, како и другите докази за исполнувањето на условите од чл. 7 и 9 и чл. 14 до 16 на овој закон, ако од договорот за деловна соработка и од самоуправните општи акти ќе се гледа дека овие услови се исполнети.

Надлежниот орган од став 1 на овој член е должен согласноста од тој став да ја издаде во рок од осум дена од денот на приемот на барањето.

Ако надлежниот орган од став 1 на овој член одбие да даде согласност, организацијата на здружен труд може да поднесе приговор до надлежниот орган во републиката односно до надлежниот орган во автономната покраина. Одлуката на тој орган по приговорот е конечна.

Организацијата на здружен труд што ја добила согласноста од став 1 на овој член, заради извршување на договорот за деловна соработка до кој се однесува согласноста, може да упатува работници без прибавување на согласност под услов пред упатувањето на работниците да го извести надлежниот орган од став 1 на овој член дека упатува работници и да поднесе докази дека овие работници ги исполнуваат условите од член 7 и член 14 став 2 на овој закон.

Член 19

На работниците што се упатуваат на привремена работа во странство според основите од член 13 став 1 точ. 3, 4 и 6 на овој закон и според други основни утврдени со закон, сообразно се применуваат одредбите за условите под кои се упатуваат работници на привремена работа во странство од член 13 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон.

Со одлуката за упатување работници на привремена работа во странство по основа на член 13 став 1 точка 5 од овој закон се утврдува, согласно со самоуправниот општ акт, кои права од трудот и по основа на трудот и понатаму ќе ги остварува работникот во организацијата на здружен труд што го упатила на привремена работа во странство.

Член 20

За дел од основната организација на здружен труд (погон, градилиште и сл.) кој се наоѓа во странство може да се формира посебен совет на дисциплинската комисија за одлучување за одговорноста поради повреда на работните обврски на работниците во тој дел на организацијата на здружен труд, што се утврдени со самоуправниот општ акт.

Советот на дисциплинската комисија од став 1 на овој член се состои од членови избрани од редот на работниците на односната работна единица и еден член помеѓу лицата што се наоѓаат во дипломатското или конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во заедничкото стопанско претставништво, во работната единица на друга работна организација на здружен труд во односната земја, што се наоѓаат на листата што ја утврдил соборот на здружен труд на собранieto на општината на чија територија се наоѓа седиштето на организацијата на здружен труд.

Бројот на членовите на советот на дисциплинската комисија се утврдува со самоуправниот општ акт на организацијата на здружен труд, со тоа што советот да има најмалку три члена.

Претседателот на дисциплинската комисија на организацијата на здружен труд определува кој член на советот на дисциплинската комисија ќе раководи со работата на советот.

Постапка во која се утврдува дисциплинска одговорност на работник во работна единица на организација на здружен труд во странство може да се поведе и по барање на работникот што раководи со работата на односната работна единица.

IV. УПАТУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО ПО ОСНОВА НА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

Член 21

Заради остварување на научна, просветно-културна и техничка соработка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со други држави, граѓани можат да се упатуваат на привремена работа во странство:

- 1) заради извршување на производствени работи, услуги и други работи од страна на организација на здружен труд;
- 2) во составот на стручна екипа која се формира заради извршување на производствени работи, услуги и други работи кај странски работодавец;
- 3) како поединци кај странски работодавци.

Заради остварување соработка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со меѓународни организации, граѓани можат да се упатуваат на работа во меѓународни организации.

Член 22

Упатувањето граѓани на привремена работа во странство во случаите од член 21 став 1 точка 1 од овој закон се врши под условите под кои се упатуваат работници заради изведување на инвестициони работи и извршување на производствени работи, услуги и други работи (член 13 став 1 точ. 1 и 2).

Упатувањето граѓани на работа во странство во случаите од член 21 став 1 точ. 2 и 3 од овој закон се врши под условите под кои граѓаните се вработуваат кај странскиот работодавец (член 26).

Органот односно организацијата надлежна за соработката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со меѓународни организации со граѓанинот, којшто на привремена работа во странство го упатува по основа на член 21 став 2 од овој закон, склучува договор со кој, согласно со законот и меѓународниот договор, се утврдуваат правата на заштита од член 9 на овој закон, како и начинот на остварувањето на заштитата од член 9 став 1 точ. 1, 2 и 12 од овој закон.

Член 23

Упатувањето на граѓани на привремена работа во странство, по основа на член 21 став 1 точка 1 од овој закон, се регулира со договорот за деловна соработка од член 13 став 2 од овој закон.

Член 24

Ако граѓани се упатуваат на привремена работа во странство по основа на член 21 став 1 точка 2 од овој закон, со административен договор (протокол, записник и др.) за спроведување на меѓународниот договор се уредуваат: задачите и работите што ќе ги врши стручната екипа; местото на работењето бројот на потребните работници и нивниот професионален и квалификационен состав; определени финансиски и материјални прашања во врска со упатувањето, работата и заштитата на работниците; траењето на работата во странство; обезбедувањето сместување за работниците и за членовите на нивните семејства; прашањата во врска со организацијата на работата и раководењето со работата на екипата; одговорноста за стручно и успешно извршување на задачите и работите што ѝ се доверуваат на стручната екипа; вработувањето на членовите на семејството и други прашања во врска со живната заштита.

Административниот договор од став 1 на овој член може да се склучи кога обврските од тој договор ќе ги прифати организацијата која е во можност, самостојно или во заедница со други организации, да формира стручна екипа.

Член 25

Надлежниот орган односно организацијата надлежна за спроведување на меѓународниот договор за остварување на научна, просветно-културна и техничка соработка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со други држави, со граѓанинот што на привремена работа во странство го упатува по основа на член 21 став 1 точка 3 од овој закон склучува договор со кој, согласно со законот и меѓународниот договор, се утврдуваат правата на заштита од член 9 на овој закон, како и начинот на остварување на заштитата од член 9 став 1 точ. 1, 2 и 12 од овој закон.

Ако на привремена работа во странство се упатува граѓанинот од став 1 на овој член и член 21 став 2 од овој закон, што е во работен однос а сака работниот однос да му мирува, потребно е пред склучувањето на договорот од став 1 на овој член односно од член 22 став 3 на овој закон да прибави согласност од организацијата кај која се наоѓа во работен однос, освен ако со закон е утврдено дека на работниот однос му мирува и без согласност од организацијата.

V. ПРИВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО СТРАНСТВО И НИВНО ВРАЌАЊЕ

Член 26

На граѓаните што заминуваат на привремена работа во странство заради вработување кај странски работодавци им се обезбедува заштита во согласност со член 9 од овој закон, како и други права од трудот и по основа на трудот што ги имаат работниците државјани на државата во која граѓаните се вработени, во согласност со меѓународните договори.

Член 27

Заради обезбедување попотполна заштита на граѓаните што привремено се вработуваат кај странски работодавци, самоуправниот интересни заедници за вработување посредуваат при нивното вработување.

Со посредувањето од став 1 на овој член не можат да се занимаваат други правни и физички лица, освен во случаите утврдени со овој закон.

Член 28

На граѓанинот може да му се посредува при вработувањето кај странски работодавец, ако се исполнети следните услови:

- 1) да се пријавил кај самоуправната интересна заедница за вработување;
- 2) да ги исполнува условите од член 7 на овој закон;
- 3) да ги прифатил условите за работа и да склучил договор за работа со странскиот работодавец;
- 4) да му се обезбедени најмалку истите права во поглед на условите за работа, заработувачката и вработувањето како што ги имаат работниците државјани на државата во која се вработува;
- 5) работниците кај странскиот работодавец кој го вработува граѓанинот, да не се во штрајк.

Граѓанинот што се вработува кај странски работодавец е должен, пред заминувањето на привремена работа во странство, на надлежниот орган во оп-

итината да му даде писмена изјава дека на соодветен начин го обезбедил згрижувањето на своите деца што остануваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во поглед на нивното чување, издржување, воспитување и образование и дека обезбедил згрижување на самохраните родители, во согласност со прописите за односите на родителите и децата, и дека за нив ќе се грижи во текот на својата работа и престој во странство.

Член 29

Самоуправните интересни заедници за вработување во републиките односно во автономните покраини, спогодбено ги утврдуваат занимањата за кои не може да се посредува при вработувањето во странство и критериумите за распределба на понудите на странските работодавци.

Член 30

Сојузните органи на управата и сојузните организации, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, како и надлежните органи во републиките и во автономните покраини, во рамките на своите надлежности односно дејности, им даваат помош на граѓаните на привремена работа во странство заради нивно враќање и вработување односно работно ангажирање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Давањето помош од став 1 на овој член се врши особено со:

1) информирање за општите и конкретните можности и услови за вработување односно работно ангажирање по враќањето од привремена работа во странство;

2) посредување при вработувањето односно работно ангажирање;

3) стручно оспособување за време на работата во странство заради вработување на определени задачи и работи по враќањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

4) преземање мерки за олеснување на потворното вклучување во општествениот и стопанскиот живот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Граѓаните на привремена работа во странство со своето стручно усовршување, со вложување на лични средства за проширување на материјалната основа на работењето на организациите на здружен труд и на други начини, во согласност со законот и со договорената политика на општествено-економскиот развој, придонесуваат во создавањето услови за враќање и вработување односно работно ангажирање по враќањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 31

Со меѓународните договори и со преземање на други мерки ќе се настојува да се обезбеди државите во кои се вработени граѓаните да придонесуваат во создавањето материјални и други услови за побрзо зголемување на вработеноста и вработување односно работно ангажирање на граѓаните кои се враќаат од привремена работа од странство.

Член 32

Времето што го поминал на работа кај странски работодавец и задачите и работите што во тоа време ги вршел граѓанинот може да ги докажува со исправа што ја прибавува од надлежниот орган или организација на државата во која бил вработен.

Исправата од став 1 на овој член служи како доказ за оцена дали работникот ги исполнува условите во поглед на должината на работното иску-

ство за вршење на определени задачи и работи, што се бара за засновање на работен однос.

Начинот на издавањето и содржината на исправата од став 1 на овој член се утврдуваат со меѓународен договор.

VI. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ГРАЃАНИТЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

Член 33

Сојузните органи на управата и сојузните организации, во рамките на својот делокруг, ги вршат задачите и работите во врска со склучувањето и спроведувањето на меѓународните и други договори со кои се обезбедува заштита на граѓаните на привремена работа во странство и задачите и работите во врска со давањето на непосредна заштита за време на нивната привремена работа во странство.

Сојузните органи на управата и сојузните организации, во спроведувањето на заштитата на граѓаните на привремена работа во странство, соработуваат со надлежните органи во републиките односно со надлежните органи во автономните покраини, со самоуправните интересни заедници, со другите самоуправни организации и заедници и со општествено-политичките и општествените организации.

Самоуправните интересни заедници во областа на вработувањето, пензиското и инвалидското осигурување, здравственото осигурување и здравството, воспитувањето и образованието и детската и социјалната заштита, во согласност со законот, со меѓународниот договор и со самоуправниот општ акт, ги врши задачите и работите во врска со спроведувањето на заштитата на граѓаните на привремена работа во странство — во областите за кои се формирани.

Член 34

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на трудот, здравството и социјалната заштита, во рамките на својот делокруг во врска со спроведувањето и заштитата на граѓаните на привремена работа во странство, врши особено и:

1) го следи заминувањето, вработувањето и заштитата на граѓаните на привремена работа во странство, нивното враќање, вработување односно работно ангажирање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и, во врска со тоа, предлага и презема соодветни мерки;

2) ги подготвува нацртите на меѓународните договори заради обезбедување заштита на граѓаните на привремена работа во странство во смисла на овој закон, ги врши задачите и работите во врска со склучувањето на тие договори, како и определени задачи и работи во врска со нивното спроведување;

3) остварува соработка со сојузните органи на управата и со сојузните организации заради изедначување на ставовите и предлозите во врска со задачите и работите за определени прашања од спроведувањето на заштитата на граѓаните на привремена работа во странство;

4) остварува соработка со надлежните органи во републиките односно со надлежните органи во автономните покраини во врска со заминувањето на граѓаните на привремена работа во странство, со нивната заштита и враќање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

5) се грижи за создавањето услови за образование и воспитување и за општествени, спортски и други активности на граѓаните на привремена ра-

бота во странство по пат на остварување соработка со надлежните органи на државите во кои граѓаните се вработени.

Член 35

Сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи, преку дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство им дава, во смисла на овој закон, непосредна заштита на граѓаните на привремена работа во странство.

Член 36

Сојузниот орган на управата надлежен за информации, во рамките на својот делокруг, се грижи за информирањето на граѓаните на привремена работа во странство.

Во извршувањето на задачите и работите од став 1 на овој член, сојузниот орган на управата надлежен за информации соработува со сојузните органи и организации, со надлежните органи во републиките односно со надлежните органи во автономните покраини, со самоуправните интересни заедници и со другите самоуправни организации и заедници, со коморите и другите општи здруженија и со општествено-политичките и други општествени организации.

Член 37

Сојузната организација надлежна за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, во рамките на својот делокруг, ги врши задачите и работите во врска со упатувањето на граѓани на привремена работа во странство по основа на меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, во согласност со законот, со меѓународниот договор, како и со општествениот договор.

Член 38

Сојузната организација надлежна за работите на вработувањето, во рамките на својот делокруг, ги врши задачите и работите во врска со вработувањето, заштитата на граѓаните на привремена работа во странство и нивното враќање, во согласност со законот, со меѓународниот договор, со општествениот договор и со самоуправната спогодба.

Во извршувањето на задачите и работите од став 1 на овој член, сојузната организација надлежна за работите на вработувањето:

1) ги прима понудите од странските работодавци за привремено вработување на граѓани во странство, ги следи условите за вработување и условите на животот и работата на граѓаните на привремена работа во странство и врз основа на тоа ги оценува примените понуди, се грижи за информирањето на граѓаните за тие услови, како и за можностите за вработување односно работно ангажирање и враќање во земјата, соработува врз подготвувањето на меѓународните договори за вработување и склучува административни договори за нивно извршување;

2) во согласност со законот, склучува договор со странскиот партнер кој се наоѓа во држава со која не е склучен меѓународен договор за условите за вработување и заштита на граѓаните на привремена работа во странство и се грижи за неговото извршување;

3) ги врши стручните и други работи во врска со спроведувањето на заштитата на граѓаните на привремена работа во странство што се однесуваат на: остварувањето на предучилишно воспитување на децата и воспитување и образование на децата и младината по мајчин јазик и во областа на културата на народите и народностите на Југославија на мајчин јазик; остварувањето на

образование на граѓаните и на членовите на нивните семејства и општествени, културно-забавни, спортски и други активности меѓу граѓаните на привремена работа во странство;

4) врши определени задачи и работи во врска со изборот, подготвувањето, упатувањето, работата и враќањето на стручните работници за давање помош на граѓаните на привремена работа во странство (член 46 став 1);

5) собира и објавува податоци од интерес за целата земја за граѓаните на привремена работа во странство и за нивното враќање.

Член 39

Сојузната организација од член 38 на овој закон може со надомест да врши определени задачи и работи од областа на вработувањето што самоуправните интересни заедници за вработување во републиките односно во автономните покраини, ќе и ги доверат непосредно или преку својата поширока форма на самоуправно интересно организирање.

Член 40

Огласите за понудите на странски работодавци за вработување на граѓани во странство можат да се објавуваат во средствата за јавно информирање по одобрение од сојузната организација од член 38 на овој закон.

Член 41

Сојузниот орган на управата од член 34 на овој закон врши надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон од страна на организациите на здружен труд во поглед на условите за заминување на граѓаните на привремена работа во странство и за нивната заштита по основ на работенето и престојот во странство.

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член, сојузниот орган на управата соработува со надлежните републички односно покраински органи.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, надзорот од тој став може да го врши и надлежниот орган во републиката односно надлежниот орган во автономната покраина, во согласност со програмата што договорно ќе ја утврдат сојузниот орган од член 34 на овој закон и надлежните републички и покраински органи.

За извршениот надзор од ст. 1 и 3 на овој член извештај се доставува до надлежниот републички односно покраински орган и до автономната организација на здружен труд, а за извршениот надзор од став 3 на овој член и до сојузниот орган на управата од член 34 на овој закон.

Органот на управувањето на организацијата на здружен труд до која е доставен извештајот од став 4 на овој член, должен е да ги разгледа прашањата на кои е укажано во извештајот и за тоа и за преземените мерки да го извести надлежниот орган во републиката односно надлежниот орган во автономната покраина и сојузниот орган на управата од член 34 на овој закон.

Член 42

Самоуправните интересни заедници за вработување, во согласност со законот, ги извршуваат задачите и работите за спроведување на меѓународните договори а особено во врска со:

1) реализацијата на понудите на странските работодавци за вработување на граѓани во странство;

2) известувањето на граѓаните за условите и можностите за вработување во странство, изборот,

подготовката и упатувањето на привремена работа во странство;

3) информирањето на граѓаните на привремена работа во странство за општите и конкретните можности за вработување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

4) посредувањето при вработувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на граѓаните што се враќаат од привремена работа во странство и давањето на систематска помош при нивното повторно вработување односно работно ангажирање;

5) остварувањето на правата за време на невработеност на граѓаните што се враќаат од привремена работа во странство;

6) водењето на евиденција за граѓаните на привремена работа во странство и за нивното враќање.

Самоуправните интересни заедници за вработување извршуваат и други задачи и работи утврдени во меѓународниот договор, законот и самоуправниот општ акт.

По исклучок од одредбата на член 38 став 2 точка 1 од овој закон, понуди од странските работодавци за привремено вработување на граѓани во странство во определени случаи можат да примаат самоуправните интересни заедници за вработување што ќе ги определат самоуправните интересни заедници во републиките односно во автономните покраини и сојузната организација од тој член.

Член 43

Самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување, самоуправните интересни заедници за здравствено осигурување и здравство и самоуправните интересни заедници во областа на детската и социјалната заштита, во согласност со законот, ги извршуваат задачите и работите од спроведувањето на меѓународните договори за социјално осигурување во областите за кои се формирани, а особено:

1) обезбедуваат остварување на правата на осигурениците од пензиското, инвалидското и здравственото осигурување и од детската заштита;

2) ги извршуваат задачите и работите на давање административна и правна помош во врска со спроведувањето на меѓународните договори за социјалното осигурување;

3) ги извршуваат задачи и работите во врска со трансферот на пензиите и другите давања од пензиското и инвалидското здравствено осигурување односно детската заштита;

4) водат евиденција за членовите на семејствата на граѓаните на привремена работа во странство што се осигурени кај странски носител на осигурувањето, а правото го користат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, и се грижат за пресметување и наплатување на трошоците на таа заштита;

Самоуправните интересни заедници од став 1 на овој член ги извршуваат и другите задачи и работи утврдени во меѓународниот договор, законот и самоуправниот општ акт.

Член 44

Самоуправните интересни заедници во областа на воспитувањето и образованието и на насоченото образование, како и самоуправните интересни заедници во областа на просветата и културата ги извршуваат, во согласност со законот, задачите и работите од спроведувањето на меѓународните договори што се однесуваат на воспитувањето и образованието на децата и младината, односно на образованието и стручното оспособување на граѓаните.

Член 45

Самоуправните интересни заедници во републиката односно во автономната покраина, формирани во областите од член 33 став 3 на овој закон, ги утврдуваат задачите и работите од чл. 42 до 44 на овој закон што ќе се извршуваат во рамките на поширока форма на самоуправното интересно организирање во тие области или во рамките на една од самоуправните интересни заедници во републиката односно во автономната покраина.

Самоуправните интересни заедници, преку формата на организирање од став 1 на овој член, го известуваат сојузниот орган на управата од член 34 на овој закон за состојбата на извршувањето на меѓународните договори во областите за кои се формирани.

Член 46

На граѓаните на привремена работа во странство во остварувањето на заштитата од овој закон определена помош им даваат и стручните работници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија (социјални работници, советодавачи и др.), во согласност со договорот што го склучува сојузната организација од член 38 на овој закон со надлежниот орган односно организација на странската држава.

Заради извршување на задачите и работите во врска со остварувањето на заштитата од член 9 став 1 точ. 9 и 10 на овој закон, во странство се упатуваат, во согласност со законот и меѓународниот договор, наставници и воспитувачи,

Член 47

Критериумите за избор, начинот на избор и подготвување, траењето на работата во странство, статусот за време на работата во странство, вработувањето по враќањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите прашања од заеднички интерес во врска со упатувањето на стручни работници, односно наставници и воспитувачи од член 46 на овој закон се уредуваат во согласност со законот и договорот.

VII КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 48

Со парична казна од 5.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на дружен труд или друго правно лице што на привремена работа во странство заради изведување на инвестициони работи или извршување на производствени работи, услуги и други работи ќе упати работник:

1) кој не го отслужил воениот рок или на друг начин не го регулирал служењето на воениот рок, односно кој има воена специјалност или воен распоред од посебен интерес за народната одбрана, ако со закон не е поинаку определено (член 7);

2) на кого не му се обезбедени: здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и здравствена заштита на членовите на неговото семејство; додаток на деца; заштита при работата; сместување и исхрана; добивање дозвола за работа и престој во државата во која ќе се вработи; заштита во постапка пред судовите и органите на управата во државата во која е вработен; трансфер на заштедите од личните заработувачки и од другите парични примања по основа на трудот и социјалните давања; информирање за условите на животот и работата во државата во која ќе се вработи и за правата од трудот и по основа на трудот; осигурување за случај на привремена невработеност ако се вработува кај приватен работодавец (член 9 став 3);

3) на кого, во согласност со законот, не му е обезбеден лекарски преглед заради утврдување на неговата здравствена способност за работа на определени работи и задачи во странска држава, како и заради утврдување на неговата здравствена состојба по враќањето од привремена работа во странство (член 11);

4) кој засновал работен однос на определено време надвор од условите предвидени со самоуправниот општ акт (член 14 став 2);

5) кој засновал работен однос на определено време, да работи во странство повеќе од 12 месеци (член 14 став 3);

6) кому не му се обезбедени сместување и исхрана најмалку како што ги имаат соодветните работници државјани на државата во која се изведуваат инвестиционите работи или се извршуваат производствените работи, услуги и други работи, односно во согласност со условите за сместување и исхрана во Социјалистичка Федеративна Република Југославија утврдени со општествен договор односно со самоуправни спогодба, ако е тоа за работникот поповолно (член 16).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организација на здружен труд или во друго правно лице со парична казна до 20.000 динари.

Член 49

Со парична казна од 5.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице:

1) кое со договор за деловна соработка ќе се обврзе да му отстапи работници на странски деловен партнер или му ги отстапи (член 13 став 3);

2) кое ќе упати работници на привремена работа во странство, а не прибавило согласност од надлежниот орган во републиката односно од надлежниот орган во автономната покраина (член 19 став 1);

3) кое ќе упати работници на привремена работа во странство, а за тоа не го известило надлежниот орган во републиката односно надлежниот орган во автономната покраина (член 18 став 4).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организација на здружен труд или во друго правно лице со парична казна до 10.000 динари.

Член 50

Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок самоуправната интересна заедница за вработување:

1) ако на граѓанин на кого му посредува при вработувањето во странство не му обезбеди лекарски преглед заради утврдување на неговата здравствена способност за работа на определени работи и задачи во странска држава, како и заради утврдување на неговата здравствена состојба по враќањето од привремена работа во странство (член 11);

2) ако при вработувањето во странство му посредува на граѓанин кому не му е обезбедена заштитата од член 26 на овој закон или кога не се исполнети условите од член 28 на овој закон;

3) ако при вработувањето му посредува на граѓанин кој има занимање за кое не може да се посредува заради вработување во странство (член 29);

4) ка не му посредува или не му даде помош на граѓанин кој сака да му се посредува при вработувањето односно работното ангажирање по враќањето од привремена работа во странство (член 30 став 2 точ. 1 и 2);

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во самоуправниот интересна заедница за вработување со парична казна до 3.000 динари.

Член 51

Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице;

1) кое се занимава со посредување при вработувањето на граѓани во странство освен во случаите утврдени со овој закон (член 27 став 2);

2) кое ќе објави оглас за понуди на странски работодавци за вработување на граѓани во странство без одобрение од сојузната организација надлежна за работите на вработувањето (член 40).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правно лице со парична казна до 20.000 динари.

За дејствијата од став 1 точка 1 на овој закон ќе се казни физичко лице со парична казна до 20.000 динари и со затвор до 60 дена.

Член 52

Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок самоуправниот интересна заедница во областа на вработувањето, пензиското и инвалидското осигурување, за здравственото осигурување и здравството, воспитувањето и образованието и детската и социјалната заштита ако на граѓанин на привремена работа во странство не му издаде во роковите утврдени со закон односно со самоуправни општ акт уверение, друга јавна исправа за фактите врз основа на кои тој и членовите на неговото семејство остваруваат определени права од трудот и по основа на трудот и престојот во странство (член 12 став 1).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице со парична казна од 300 до 3.000 динари.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 53

Организациите на здружен труд што упатуваат работници на привремена работа во странство, како и самоуправните интересни заедници од член 33 став 3 на овој закон, се должни да ги усогласат самоуправниите општи акти со одредбите на овој закон најдоцна во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

До усогласувањето на самоуправниите општи акти од став 1 на овој член не се применуваат одредбите на тие акти што се во спротивност со одредбите од овој закон.

Член 54

Сојузниот извршен совет ќе преземе мерки сојузната организација надлежна за работите на вработувањето да се оспособи организационо и кадровски за да го преземе од 1 јануари 1981 година извршувањето на стручните и другите работи од член 38 став 2 точка 3 на овој закон.

До настапувањето на рокот од став 1 на овој член, сојузната организација надлежна за работите на вработувањето и сојузната организација надлежна за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка ќе ги вршат работите и задачите од член 38 став 2 точка 3, што им биле доверени на денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 55

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за основните

услови за привремено вработување и за заштитата на југословенските граѓани на работа во странство („Службен лист СФРЈ“, бр. 33/73, 11/74 и 36/75).

Член 56

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

284.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за дополние на Законот за хартиите од вредност, што го увои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1980 година.

ПР бр. 849
26 март 1980 година
Белград

По овластување од
Претседателот на
Републиката
потпретседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Лазар Колишевски с.р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Иван Кукоч, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/78) по член 78 се додава нов член 78а, кој гласи:

„Член 78а

Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго општествено правно лице ако им продаде стоки на граѓани за обврзници односно за ануитетски купони на обврзници што ги издале републиките односно автономните покраини, или за обврзници во поглед на кои републиките односно автономните покраини презеле обврска да ги амортизираат или за кои гарантираат — ако рокот на амортизацијата на обврзницата односно на ануитетскиот купон е подолг од 90 дена од денот на извршената продажба на стоките (член 33 став 2).

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопанскиот престап од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго општествено правно лице.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

285.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 ст. 4 и 5 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1980 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 март 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР

I

За претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија се именува Али Шукрија, член на Претседателството на Покраинскиот комитет на Сојузот на комунистите на Косово.

II

Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија го сочинуваат следниве членови што ги избраа собранијата на републиките односно собранијата на автономните покраини:

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

членови:

1. Петар Додик, претседател на Деловодниот одбор на СОЗТ на РМК — Зеница;
2. д-р Франьо Кожул, редовен професор на Правниот факултет во Сараево;
3. Исмет Кресо, генерален директор на НИПРО „Ослобођење“ — Сараево.

заменици:

1. Саво Чечур, претседател на Деловниот одбор на СОЗТ „Шипад“ — Сараево;
2. д-р Тихомил Марковиќ, ректор на Универзитетот во Тузла;
3. д-р Мехмед Мутевелиќ, специјалист за интерни болести во I интерна клиника на УМЦ — Сараево.

од Социјалистичка Република Црна Гора:

членови:

1. д-р Жарко Булавиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;
2. д-р Милјан Радовиќ, ректор на Универзитетот „Велько Влаховиќ“ во Титоград;
3. Радона Вешковиќ, писател.

заменици:

1. м-р Воислав Клежевиќ, потпретседател на Стопанската комора на СР Црна Гора;
2. д-р Бранко Пријат, извршен секретар во Претседателството на ЦК СК Црна Гора;
3. Никола Бујошевиќ, сликар.

од Социјалистичка Република Хрватска:

членови:

1. д-р инж. Иван Јурковиќ, претседател на Републичкиот совет за прашања на образованието, науката, културата и физичката култура;
2. Мирко Божиќ, писател;
3. Гојко Штековиќ, претседател на Соборот на здружениот труд на Соборот на СР Хрватска.

заменници:

1. д-р Винко Франчишковиќ, професор на Медицинскиот факултет во Риека;
2. Коста Спаиќ, професор на Академијата за театар, филм, и телевизива;
3. д-р Мирјана Почек-Матиќ, професор на Економскиот факултет во Загреб.

од Социјалистичка Република Македонија:

членови:

1. Хисен Рамадани, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија;
2. Матеја Матовски, претседател на Републичката комисија за културни врски со странство;
3. д-р Борис Каранфилски, редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје.

заменници:

1. Икмет Кривца, потпретседател на Стопанската комора на Македонија;
2. Борис Вишински, уредник на „Културен живот“ — Скопје;
3. Емин Илхами, директор на Театарот на народностите во Скопје.

од Социјалистичка Република Словенија:

членови:

1. д-р Владимир Брачич, професор на Педагошката академија при Универзитетот во Марибор;
2. дипл. инж. Марко Булц, претседавач на Делегацијата на Собранието на СР Словенија во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ;
3. м-р Савин Јоган, член на Претседателството на Републичката конференција на ССРН на Словенија.

заменници:

1. д-р Адолф Бибиќ, редовен професор на Факултетот за социологија, политички науки и новинарство при Универзитетот „Едвард Кардељ“ во Љубљана;
2. Јанез Перовшек, советник во Стопанската комора на Словенија;
3. Франце Штиглиќ, претседател на Собранието на Културната заедница на Словенија.

од Социјалистичка Република Србија:

членови:

1. д-р Драгутин Тешиќ, член на Претседателството на СР Србија;
2. Александар Митровиќ, генерален директор на СОЗТ на Хемиската индустрија „Зорка“, Шабац;
3. Мирослав Чангаловиќ, првак на Белградската опера;

заменници:

1. д-р Борислав Јовиќ, претседател на Републичкиот совет за стопански развој и економска политика на СР Србија;
2. Драган Миљковиќ, претседател на Деловодниот одбор на СОЗТ ЕИ „Ниш“;
3. Александар Обрадовиќ, професор на Факултетот за музички уметности во Белград.

од Социјалистичка Автономна Покраина Косово:

членови:

1. Али Шукрија, член на Претседателството на ПК СК на Косово;
2. Дрита Доброшиќ, потпретседател на Собранието на САП Косово;

заменници:

1. д-р Халмиљ Турку, проректор на Универзитетот во Приштина;
 2. д-р Вук Филиповиќ, академик, професор на Филозофскиот факултет во Приштина.
- од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина:

членови:

1. д-р Светислав Стојаков, член на Претседателството на ПК СК Војводина;
2. м-р Андраш Мора, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на САП Војводина;

заменници:

1. Витомир Сударски, директор на НИПРО „Дневник“;
2. дипл. инж. Бошко Николиќ, директор на ПИК „Сирмијум“, Сремска Митровица.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 255
26 март 1980 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ

Иван Кукоќ, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,

Зоран Полиќ, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стана

Томашевиќ-Арнесен, с.р.

286.

Врз основа на член 29 став 1 точка 8 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА СТОКИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ЗАРАДИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

1. Во Одлуката за примена на ослободувањето од плаќање царина на стоки што се увезуваат заради отстранување на последиците предизвикани од земјотресот на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79), во точка 2 зборовите: „до 15 април 1980 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1981 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 109
20 март 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с.р.

287.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/68) и на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува:

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ И ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ТАКСА НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ — ОПРЕДЕЛЕНИ СУРОВИНИ

1. На увозот на руди и концентрати на бакар од тар. број 26.01/4, концентрати на олово од тар. број 26.01/76, концентрати на цинк од тар. број 26.01/86, на руди и концентрат на антимион од тар. број 26.01/15а, на јаглен за коксирање од тар. број 27.01/2а и на сурови фосфати од тар. број 31.03/3в на Царинската тарифа нема да се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки пропишана со Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75, 57/76, 47/77 и 11/78), а посебната такса на увезените стоки, пропишана со Одлуката за определување на стоките за кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/79), се плаќа во височина од 1%.

2. Одредбата од точка 1 на оваа одлука се однесува на увозот што се врши во согласност со материјалниот биланс за 1980 година и во количините договорени во рамките на надлежниот орган на Стопанската комора на Југославија.

3. Оваа одлука се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1980 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 110
20 март 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

288.

Врз основа на член 51 од Законот за движењето и за престојот на странци во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/63) и член 3 став 2 од Уредбата за паричната помош и за здравствената заштита на странци на кои им е признаен статусот на бегалец („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/75), Сојузниот извршен совет донесува:

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА СТРАНЦИТЕ СО СТАТУС НА БЕГАЛЕЦ КОИ СЕ МАТЕРИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕДЕНИ

1. Паричната помош на странците на кои им е признаен статусот на бегалец, а која е утврдена со Одлуката за усогласување на износите на паричната помош на странците со статус на бегалец кои се материјално необезбедени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/79), се зголемува за 20,4% и така зголемената парична помош по одделни видови изнесува

| | Динари |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1) основна помош | 825 |
| 2) додаток за неспособност | 206 |
| 3) додаток за неспособност за самохрани | 412 |
| 4) додаток за стручно оспособување | 206 |
| 5) додаток за стручно оспособување надвор од местото на домување | 619 |
| 6) додаток за малолетни членови на семејството | 206 |

2. Износите на основната помош и на додатоките утврдени во точка 1 на оваа одлука течат од 1 јануари 1980 година.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука преставува да важи Одлуката за усогласување на износите на паричната помош на странците со статус на бегалец, кои се материјално необезбедени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/79).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 111
20 март 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

289.

Врз основа на член 50 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) и член 39 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ, ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОДСЕНЕНИЈА ПРИ ИЗВОЗОТ И ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ

1. За определување на основницата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните одсенсијација при извозот и за искажување на правата на увоз и плаќање, се утврдуваат следните курсеви:

| Вид на валутите | Динари |
|---------------------------------|----------|
| 1 САД долар (USA \$) | 20.10 |
| 100 Австриски шилинзи (Asch) | 159.20 |
| 100 Белгиски франци (Bfr) | 70.30 |
| 100 Дански круни (Dkr) | 363.90 |
| 1 Англиска фунта (Lsfg) | 45.60 |
| 100 Француски франци (FF) | 487.20 |
| 100 Холандски флорини (Hfl) | 1.034.00 |
| 100 Италијански лири (Lit) | 2.40 |
| 1 Канадски долар (Can \$) | 17.50 |
| 100 Западногермански марки (DM) | 1.139.00 |
| 100 Норвешки круни (Nkr) | 411.60 |
| 100 Швајцарски франци (Sfr) | 1.191.90 |
| 100 Шведски круни (Skr) | 479.70 |
| 100 Фински марки (Fmk) | 537.20 |
| 100 Јапонски јени (Yen) | 8.10 |
| 100 Шпански пезети (Pz) | 29.90 |
| 1 Кувајтски динар (Кув. динар) | 73.20 |
| 1 Ирачки динар (Ир. динар) | 67.80 |
| 1 Австралиски долар | 22.20 |
| 100 Драхми | 48.90 |

2. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/79) освен одредбите од точка 1 на таа одлука која се однесува на утврдувањето на курсевите на странските валути за потребите на статистиката.

3. Оваа одлука се применува од 1 април 1980 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 117
27 март 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Подпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

290.

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79 и 5/80), во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот за водење на евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/77, 44/77, 8/78, 67/78, 5/79 и 34/79) во член 50 ст. 22 до 24 се менуваат и гласат:

„Право на набавка на патнички автомобили, без плаќање данок на промет на производи во смисла на член 36 став 1 точка 39 од Законот, има инвалидното лице под следните услови:

1) да набавува патнички автомобил чија вредност е до 90.000 динари;

2) набавката на патнички автомобил да ја врши непосредно од производител или од трговска организација на здружен труд или од увоз;

3) на продавачот, односно на царинарницата да му поднесе писмен наод и мислење од надлежната комисија за утврдениот степен на инвалидност (неспособност која одговара на неспособноста на воените инвалиди од I до IV група). Наодот и мислењето за воените инвалиди ги издава комисијата која ја утврдува потребата за ортопедски помагала, и за други инвалидски лица — комисијата на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување во републиката, односно во автономната покраина.

Продавачот односно царинарницата во фактурата односно во исправата за увоз го внесува бројот и датумот на писмениот наод и мислење на надлежната комисија.

Купувачот — инвалидно лице му поднесува на надлежниот орган за регистрација на патничкиот автомобил фактура за купувањето, односно исправа за увозот, која мора да ги содржи сите наведени податоци, а регистрацијата на патничкиот автомобил

се врши само на името на тој купувач. Ако инвалидното лице набавува патнички автомобил чија вредност го преминува износот од 90.000 динари, го плаќа на име данок на промет на производи износот кој претставува разлика помеѓу основниот и посебниот данок на промет на производи што се плаќаат на тој автомобил и основниот и посебниот данок на промет на производи што се пресметуваат на патнички автомобил чија вредност е до 90.000 динари.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-3533/1
24 март 1980 година
Белград

Сојузен
секретар за финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

291.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „BUNTE“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Bunte“, број 10 од 28 февруари 1980 година, кое излегува на германски јазик во Офенбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/852
13 март 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

292.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74) сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Panorama“, број 724 од 3 март 1980 година, кое излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/525
13 март 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

293.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО «GENTE»

Се забранува внесувањето и растурањето, во Југославија на списанието «Gente», број 11 од 14 март 1980 година кое излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/528
18 март 1980 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

294.

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за боречкиот додаток „Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1980 ГОДИНА

1. Основот за определување на боречкиот додаток во 1980 година се утврдува во износ од 6.480 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 379/1
20 март 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за прашања на борците
и воените инвалиди,
Милан Вукасовиќ, с. р.

295.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77) и член 24 став 1 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЛИЧЕН ДОХОД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1979 ГОДИНА

1. Просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за

1979 година се утврдува во износ од 6.113 динари.

2. Износот од точка 1 на оваа наредба, зголемен за 6%, изнесува 6.480 динари, и така утврден служи за определување на додатокот кон пензијата и на постојаното месечно парично примање во 1980 година според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 377/1
20 март 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за прашања на борците
и воените инвалиди,
Милан Вукасовиќ, с. р.

296.

Врз основа на член 16 став 6 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЛИЧЕН ДОХОД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1979 ГОДИНА

1. Просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 1979 година се утврдува во износ од 6.113 динари.

2. Износот од точка 1 на оваа наредба, зголемен за 6%, изнесува 6.480 динари, и така утврден служи за определување на додатокот кон пензијата и на постојаното месечно парично примање во 1980 година според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 378/1
20 март 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за прашања на борците
и воените инвалиди,
Милан Вукасовиќ, с. р.

297.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК И НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ ВО 1980 ГОДИНА

1. Личната и семејната инвалиднина и ортопедскиот додаток се зголемуваат почнувајќи од 1 јануари 1980 година за 20%, и така зголемени изнесуваат:

1) личната инвалиднина месечно, и тоа:

| Група | Динари |
|-------|--------|
| I | 9.233 |
| II | 6.691 |
| III | 5.062 |
| IV | 3.738 |
| V | 2.662 |
| VI | 1.650 |
| VII | 1.116 |
| VIII | 538 |
| IX | 402 |
| X | 271 |

2) семејната инвалиднина месечно, и тоа:

| | Динари |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| а) за еден член на семејството — — — | 601 |
| б) за секој натамошен член на семејството кој е соуживател на инвалиднината | 300 |
| в) зголемената семејна инвалиднина (член 30 од Законот за воените инвалиди) — | 1.603 |

3) ортопедскиот додаток месечно и тоа:

| | Динари |
|--------------------------------------------|--------|
| а) за први степен на телесно оштетување | 2.671 |
| б) за втори степен на телесно оштетување | 2.039 |
| в) за трети степен на телесно оштетување | 1.313 |
| г) за четврти степен на телесно оштетување | 635 |

2. Додатокот за неа и помош од страна на друго лице изнесува месечно почнувајќи од 1 јануари 1980 година, и тоа:

| | Динари |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 1) на воен инвалид распореден во први степен на додаток — — — — — | 7.947 |
| 2) на воен инвалид распореден во втори степен на додаток — — — — — | 6.113 |
| 3) на воен инвалид распореден во трети степен на додаток — — — — — | 4.279 |

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 376/1

20 март 1980 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за прашања на борците
и воените инвалиди,
Милац Вукасовиќ, с. р.

298.

Врз основа на член 74 став 3, член 123. став 3 член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1 член 254 ст. 5 и 7 и член 287 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 8 од Одлуката за работите за вршење на услуги при облагородување на стоките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/77), директорот на Сојузната управа за царини пропишува:

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

Член 1

Во Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/79) во член 4 точка 36 се менува и гласи:

„36) во рубриката 36 се пополнува само шифарското поле со должина од 4 места, во кое се запи-

шува соодветната шифра на намената на увозот од Кодексот на шифрите, што е внесена во осенченото поле на рубриката 25 во Пријавата за склучениот договор за увоз;“.

Во точка 48 став 3 се менува и гласи:

„Ако стоките се увезуваат за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на органите и организациите на федерацијата, на материјалните резерви во федерацијата, на Фондот за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја или за други потреби на федерацијата, а во рубриката 49 (Извор на средствата) е означена шифрата 65 (девизи за потребите на федерацијата според член 72 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство), во шифарското поле со должина од 7 места во првото место, одвоено со испрекинатата линија, се запишува шифрата 7. Во другите 6 места од Кодексот на шифрите шифрата на стопанската дејност односно на гранката во која спаѓа основната дејност на корисникот.“

Член 2

Во член 11 точка 16 се менува и гласи:

„16) во рубриката 16 (Тежина во килограми) се запишува бруто-тежината на стоката изразена во килограми.“

Ако се царинат повеќе видови стоки, податокот за бруто-тежината се запишува само при првото наменување;“.

Член 3

Во член 13 точка 38 став 3 се менува и гласи:

„Ако стоките се увезуваат за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на органите и организациите на федерацијата, на материјалните резерви во федерацијата, на Фондот за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја или за други потреби на федерацијата, а во рубриката 39 е означена шифрата 65 (девизи за потребите на федерацијата според член 72 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство), во шифарското поле со должина од 7 места, во првото место, одвоено со испрекинатата линија, се запишува шифрата 7. Во другите 6 места се запишува од Кодексот на шифрите шифрата на стопанската дејност односно на гранката во која спаѓа основната дејност на корисникот.“

Точка 41 се менува и гласи:

„41) во рубриката 41 се запишува соодветната шифра за намената на увозот од Кодексот на шифрите.“

Член 4

Во Кодексот на шифрите по главата XV се додава нова глава XVI, која гласи:

„XVI. НАМЕНА НА УВОЗОТ

| Реден број | Намена на увозот | Шифра |
|------------|-------------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Опрема | 1 |
| 2 | Репродукција и сировини | 2 |
| 3 | Резервни делови за тековно одржување | 3 |
| 4 | Резервни делови за инвестициона одржување | 4 |
| 5 | Лична потрошувачка | 5 |
| 6 | Потрошен материјал | 6“. |

Член 5

Овој правилник влегува во сила на 1 април 1980 година.

Бр. Д-3532/1
14 март 1980 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

299.

Врз основа на член 43 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/76, 36/79 и 52/79), директорот на Сојузната управа за царини издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИСТРОШЕНОСТА НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ

1. Во Наредбата за начинот за утврдување на истрошеноста на стоките што се увезуваат („Службен лист на СФРЈ“ бр. 37/76) во точка 3 ст. 1 и 2 бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „30.000“.
2. Во точка 5 став 1 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „50.000“.
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. Д-3590/1
14 март 1980 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

300.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПЕЧАТЕНИ ПЛОЧИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите на испитувањето на печатени плочи што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Печатени плочи. Методи на испитувањето. Општи испитувања — JUS N.R7.060
- 2) Печатени плочи. Методи на испитувањето. Електрични испитувања — JUS N.R7.061
- 3) Печатени плочи. Методи на испитувањето. Механички испитувања — JUS N.R7.062
- 4) Печатени плочи. Методи на испитувањето. Мешовити испитувања — JUS N.R7.063
- 5) Печатени плочи. Методи на испитувањето. Постапка 16: Запаљивост — JUS N.R7.064
- 6) Печатени плочи. Методи на испитувањето. Испитување на влијанието на околината — — — — JUS N.R7.065

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Печатени кола. Печатени плочи.
Методи на испитувања — — — — JUS N.R7.032
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на електрониката и телекомуникациите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/74).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-3503/1
26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

301.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електрични апарати за домаќинство што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Барања за безбедност. Апарати за греење на течност. Посебни технички услови и испитувања — — — — JUS N.M1.130
- 2) Барања за безбедност. Електрични пегли. Посебни технички услови и испитувања — — — — JUS N.M1.130
- 3) Барања за безбедност. Електрични часовници. Посебни технички услови и испитувања — — — — JUS N.M2.060

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на електричните апарати за домаќинството што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Електрични пегли и уреди за пеглање. Дополнителни технички услови — — — — — JUS N.M1.130

2) Електрични пегли и уреди за пеглање. Дополнителни испитувања донесени со Решението за југословенските стандарди за електротермички направи за домаќинството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/71);

3) Електротермички направи. Направи за греење течност. Дополнителни технички услови — — — — — JUS N.M1.050

4) Електротермички направи. Направи за греење течност. Дополнителни испитувања — — — — — JUS N.M1.055 донесени со Решението за југословенските стандарди за електрични направи за домаќинство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/72);

5) Направи со електромотори. Електрични часовници. Дополнителни технички услови — — — — — JUS N.M2.060

6) Направи со електромотори. Електрични часовници. Дополнителни испитувања — — — — — JUS N.M2.065 донесени со Решението за југословенските стандарди за електрични направи за домаќинство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73.

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-4319/1
10 март 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милац Крајновиќ, с. р.

302.

Брз основа на член 9 став 3 од Законот за вршење хидрометеоролошки работи од интерес за целата земја (Службен лист на СФРЈ бр. 39/74), во спогодба со Сојузниот комитет за сообраќај и врски, директорот на Сојузниот хидрометеоролошки завод пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА БРОДСКИТЕ МЕТЕОРОЛОШКИ СТАНИЦИ ШТО СЕ ИМААТ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА

1. Со ова упатство се пропишува кои поморски бродови на југословенската трговска морнарица мораат да имаат метеоролошки станици за мерење и набљудување на метеоролошките и хидролошките елементи и појави, програмата и начинот на работата на тие станици, како и доставувањето на собраните податоци до организацијата во републиката, односно автономната покрајна надлежна за вршење на хидрометеоролошки работи.

2. Поморските бродови на југословенската трговска морнарица, што се запишани во регистарот на југословенските бродови од 500 бруто регистар-

ски тони нагоре, (во натамашниот текст: BRT) се должни да имаат бродски метеоролошки станици.

Поморските бродови на југословенската трговска морнарица што се запишани во регистарот на југословенските бродови, а кои се помали од 500 BRT можат да имаат бродски метеоролошки станици, ако на нив постои можност за набљудување и ако пловат во подрачје во кое податоците се од особено значење за хидрометеорологијата или тие податоци особено се интересни за хидрометеоролошката служба.

3. Според обемот на метеоролошките набљудувања и начинот на известување за метеоролошките набљудувања, бродските метеоролошки станици од точка 2 на ова упатство се распоредуваат во следните категории:

1) бродски метеоролошки станици опремени со потполна опрема на проверени метеоролошки инструменти кои даваат бродски извештаи за метеоролошките набљудувања (во натамашниот текст: ОБС МЕТЕО-извештаи) во целосна форма;

2) бродски метеоролошки станици опремени со ограничен број на проверени метеоролошки инструменти кои даваат бродски ОБС МЕТЕО-извештаи во скратена форма;

3) други бродски метеоролошки станици кои, по правило, се снабдени со проверени метеоролошки инструменти и кои својот шифруван бродски ОБС МЕТЕО-извештај го даваат во скратена форма или во форма на отворен текст, како и станици кои немаат можност за радиотелеграфско емитување на метеоролошките извештаи.

4. Метеоролошки набљудувања на море се вршат на бродови што пловат, без оглед на позицијата на бродот во терминот предвиден за набљудување, на отворено море или во територијалните води на која и да било земја.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, во неповолни метеоролошки услови се вршат набљудувања и кога бродот е укотвен на отворено котвиште.

5. Програмата на набљудувањето на метеоролошките елементи и појави во бродската метеоролошка станица опфаќа:

1) инструментално и визуелно набљудување на поморскометеоролошките елементи, појави и загаденост на морето;

2) водење на бродски метеоролошки дневник (во натамашниот текст: БМД).

3) шифрирањето и праќање на елементите и појавите што се набљудувани во форма на ОБС МЕТЕО-извештај.

6. Бродските метеоролошки станици од точка 3 на одредбата под 1 од ова упатство ги набљудуваат следните метеоролошки елементи и појави:

- 1) сегашното време;
- 2) минатото време;
- 3) насоката и брзината на ветерот;
- 4) облачноста (количината на облаците);
- 5) типот на облаците;
- 6) височината на базата на облаците;
- 7) видливоста;
- 8) температурата на воздухот;
- 9) влагата на воздухот;
- 10) притисокот на воздухот;
- 11) тенденцијата на притисокот (барометарската тенденција);
- 12) карактеристиката на тенденцијата на притисокот;
- 13) курсот и брзината на бродот;
- 14) температурата на површината на морето;
- 15) насоката на движењето на брановите;
- 16) периодот на брановите;
- 17) височината на брановите;
- 18) мразот на морето — ако го има.

7. Бродските метеоролошки станици од точка 3 одредбата под 2 од ова упатство ги набљудуваат следните метеоролошки елементи и појави;

- 1) сегашното време;
- 2) миналото време;
- 3) насоката и брзината на ветерот;
- 4) количината на облаците;
- 5) типот на облаците;
- 6) височината на базата на облаците;
- 7) видливоста;
- 8) температурата на воздухот;
- 9) притисокот на воздухот;
- 10) мразот на морето — ако го има.

8. Бродските метеоролошки станици од точка 3 на одредбата под 3 од ова упатство ги набљудуваат следните метеоролошки елементи и појави.

- 1) сегашното време;
- 2) миналото време;
- 3) насоката и брзината на ветерот;
- 4) количината на облаците;
- 5) видливоста;
- 6) притисокот на воздухот;
- 7) температурата на воздухот;
- 8) мразот на морето — ако го има.

9. Начинот на набљудувањето на одделни метеоролошки елементи и појави во бродската метеоролошка станица, нивното запишување во БМД, шифрирањето на податоците во форма на ОВС МЕТЕО-извештај и неговото смитирање се врши според инструкциите што ги пропишува организацијата во републиката, односно автономната покраина надлежна за вршење на хидрометеоролошките работи.

10. Метеоролошките набљудувања на бродовите при пловеење се вршат редовно во четири главни термини, и тоа во: 0000, 0600, 1200 и 1800 часот по средно гриничко време (во натамашниот текст: GMT).

При пловидбата по Јадранско море набљудувањата се вршат во термините од стаа 1 на оваа точка и во меѓутермини, и тоа: во 0300, 0900, 1500 и 2100 часот по GMT.

11. Набљудувањето на атмосферскиот притисок се врши точно во терминот на набљудувањето, а набљудувањата на другите метеоролошки елементи и појави се вршат во рамките на интервали од 10 минути кои претходат на тој термин.

12. По исклучок од одредбата на точка 10 од ова упатство, ако на бродот поради тешкотии од оперативна природа (спасување на бродот, пожар на бродот, каварија на бродот, судир на бродот и др.) набљудувањата на метеоролошките елементи не можат да се вршат во определените термини, фактичното време на набљудување треба да биде што поблиску до тој термин. Тоа фактично време на набљудување се запишува во БМД, со кратко објаснение зошто набљудувањето не е извршено во определените термини.

13. Во случај на приближување на невреме, како и во текот на траењето на невремето (ветер со јачина од 8 и повеќе бофери), на бродот што ќе се затече во таква временска ситуација, набљудувањата ќе се вршат почесто, а по потреба и секој саат.

14. Податоците што се набљудуваат се шифрираат во форма на ОВС МЕТЕО-извештај и се доставуваат, по можност, најдолго во рок од еден час по набљудувањето.

15. ОВС МЕТЕО-извештаите што се однесуваат на вонредните набљудувања во врска со невреме, се смитираат како ТТТ порака и се предаваат во што пократок рок по извршеното набљудување, без оглед на терминот на набљудувањето.

16. Резултатите на набљудувањата на бродската метеоролошка станица се запишуваат во БМД веднаш по извршеното набљудување, според упатството на организацијата во републиката, односно авто-

номната покраина надлежна за вршење на хидрометеоролошки работи.

17. Внесувањето на податоците во БМД и нивното шифрирање се врши во согласност со одредбите на Указот за ратификација на Конвенцијата на Светската метеоролошка организација склучена и потпишана во Вашингтон на 11 октомври 1947 година со Анексот I и Анексот II, и со Протоколот за Шпанија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 80/48).

18. Испишаните листови на БМД се доставуваат до организацијата во републиката, односно автономната покраина надлежна за вршење на хидрометеоролошки работи, веднаш по завршетокот на секоје тримесечје или кога бродот престанува да постои.

19. На странските лучки метеоролошки агенти или служби, на нивно барање, се дава извод или превис од БМД.

20. Ако бродот е расходуван, продаден или го снајде несреќа, испишаните листови од БМД се доставуваат до организацијата во републиката, односно автономната покраина надлежна за вршење на хидрометеоролошки работи.

21. Како бродски метеоролошки станици за вршење на набљудувања, во смисла на ова упатство, се сметаат бродските метеоролошки станици кои ги имаат следните метеоролошки инструменти:

1) прецизен анероид-барометар со милибарска поделба чии корекции — ако ги има — се запишуваат во документот за баждарење на инструментот. Барометарот мора да овозможува прочитување со точност од 0,1 mb, а крајната граница на грешка на скалата не смее да ја пресминува границата од $\pm 0,5$ mb;

2) барограф со широка скала со милибарска поделба на лентата и со придвижувач на движењето на перото заради отстранување на вибрациите на бродот, кој треба да биде заштитен од влијанието на температурата, грешката на скалата да не му преминува 1,5 mb и да има уред за маркирање без подигање на капакот. Инструментот треба да овозможува прочитување на притисокот на воздухот на лентата со точност од 0,1 mb;

3) аспирационен психометар со Целзиусова поделба на скалата, кој овозможува мерење и прочитување со точност од $\pm 0,1$ mb;

4) живин термометар за мерење на површинската температура на морето со Целзиусова поделба на скалата, опремен со сад — реципиент на морската вода, однавоор заштитен од удари. Термометарот мора да има брза термичка реакција и да овозможува мерење и прочитување со точност од $\pm 0,1$ °C. Ако височината на палубата на бродот е толкава што на бродот да не е можно мерење на површинската температура на морето кога бродот плови, бродот треба да е опремен со термометар кој се става во цевка со разладна вода што поблиску до бродската оплата и да е од таков квалитет што да овозможува мерење на температура на морската вода со точност од $\pm 0,1$ °C;

5) анемометар, рачен или постојано вграден, на посебан носач на јарболот од бродот, снабден со далечински покажувач баждарен во m/sec.

22. Точноста на анероид-барометарот и барографот во бродската метеоролошка станица се проверува шестмесечно.

Точката на замрзување на термометрите за метеоролошки набљудувања во бродската метеоролошка станица се проверува по пет години, а споредувањето со стандардните термометри се врши секои две години.

Метеоролошките инструменти во бродската метеоролошка станица мораат да бидат снабдени со документ за баждарење.

23. Носителот на правото во поглед на располагањето, користењето и управувањето со бродот, сопственикот на бродот или бродарот, навремено создаваат услови потребни за непречена работа на бродската метеоролошка станица.

24. Носителот на правото на располагањето, користењето и управувањето со бродот, сопственикот на бродот или бродарот ги доставува до организацијата во републиката, односно автономната покраина надлежна за вршење на хидрометеоролошки работи, која води попис на бродовите што имаат метеоролошки станици, следните податоци или исправките на податоците за:

- 1) називот на бродот;
- 2) позивниот радиознак на бродот;
- 3) подрачјето или рутата на која бродот плови;
- 4) типот на барометарот;
- 5) типот на термометарот и неговото сместување (во засолниште или незаштитен);
- 6) типот на хигрометарот или психометарот и неговото сместување;
- 7) типот на термометарот и начиниот на мерењето на површинската температура на морето;
- 8) типот на барографот;
- 9) разните други метеоролошки и океанографски инструменти со кои бродот е опремен;
- 10) видот на радиоопремата;
- 11) бројот на бродските радиотелеграфисти;
- 12) височината (во метри) на платформата од која се вршат метеоролошките набљудувања, измерени од средната водена линија;
- 13) височината на анемометарот во метри.

25. Носителот на правото во поглед на располагањето, користењето и управувањето со поморскиот брод, сопственикот на бродот или бродарот, во рок од една година од денот на влегувањето во сила на ова упатство, ќе го опреми бродот со метеоролошка станица.

26. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-385/10-79
17 март 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот хидрометеоролошки завод,
Миле Шикиќ, с. р.

303.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РОТО-НОВИНСКА ХАРТИЈА, СРЕДНО ФИНА ОФСЕТ-ХАРТИЈА ВО РОЛНИ, СПИСАНИСКА РОТО-ОФСЕТ ХАРТИЈА ВО РОЛНИ И СРЕДНО ФИНА ХАРТИЈА САТИНИРАНА ВО РОЛНИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 25 февруари 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рото-новинска хартија, средно фина офсет-хартија во ролни, списаниска рото-офсет хартија во ролни и средно фина хартија

сатинирана во ролни, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 23%, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

| | Дин/kg |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1) рото-новинска хартија | 11,18 |
| 2) средно фина офсет-хартија, во ролни | 13,22 |
| 3) часописна рото-офсет „Чраф-хартија, во ролни | 11,70 |
| 4) средно фина хартија сатинирана во ролни 56 до 80 g/m ² | 15,75 |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1485 од 18 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Фабрика целулозе и хартије „Матроз“ — Сремска Митровица и Товарна целулозе и папирја „Ђуро Салај“ — Кршко.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Глас“ — Бања Лука, „Ослобођење“ — Сараево, „Побједа“ — Титоград, „Вјесник“ — Загреб, „Нови лист“ — Ријека, „Слободна Далмација“ — Сплит, „Нова Македонија“ — Скопје, „Дело“ — Љубљана, „Мариборски тиск“ — Марибор, „Политика“ — Белград, „Ерба“ — Белград, БИГЗ — Белград, Шип — „Глас“ — Белград, Комунист“ — Белград, „Привредни преглед“ — Белград, „Дневник“ Нови Сад и „Форум“ — Нови Сад.

304.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ, ВЕЛОСИПЕДИ СО МОТОР, МОПЕДИ, МОТОЦИКЛИ, МОТОРНИ ПУМПИ, ВОМБРОДСКИ МОТОРИ, СТАБИЛНИ МОТОРИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 7 септември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за велосипеди, велосипеди со мотор, мопеди, мотоцикли, моторни пумпи, вомбродски мотори, стабилни мотори и нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени малопродажни цени за наведените производи, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот, да ги зголемат до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6603 од 24 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 6 производи-тели потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 кудувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

305.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 26 февруари 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на средствата за заштита на растенијата, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат во просек до 13%, а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата, и тоа така што зголемувањето на цените по одделени производи да изнесува најмногу 20%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1644 од 21 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 9 производи-тели потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 27 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

306.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОДОРОД-ПЕРОКСИД

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 12 јули 1979

година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за водород-пероксид, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

- 1) водород-пероксид технички 35%:
 - во цистерни преку 1 тон 7,88 дин/kg
 - во балони до 100 kg 8,43 дин/kg
- 2) водород-пероксид медицински 30%:
 - во балони до 100 kg 6,78 дин/kg
 - пакување од 1 литар 18,65 дин/пак.
 - пакување од 15 литри 69,40 дин/пак.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5435 од 12 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Белинка“, ТОЗД Перкемија — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Белинка“ ТОЗД — Белес и ТОЗД Перкемија — Љубљана.

307.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИ НА ЕЛЕКТРОХЕМИЈАТА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 2 јули 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за производи на електрохемијата, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоката цена да изнесува, и тоа за:

- | | Дин/kg |
|-------------------------------------|--------|
| 1) натриумова база 100% во цистерни | 3,80 |
| 2) течен хлор: | |
| — во железнички цистерни | 3,25 |
| — во автоцистерни | 3,50 |
| — во бочви | 4,00 |
| — во шишиња | 4,60 |
| 3) натриум-хипохлорид: | |
| — во цистерни | 1,80 |
| — во балони | 2,30 |
| 4) солна киселина: | |
| — во цистерни | 1,80 |
| — во балони | 2,30 |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5322 од 12 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Електробосна“ — Јајце, „Југовинил“ — Сплит, ОХИС — Скопје, ХАК — Тузла, ИНЦЕЛ — Бања Лука и ТКИ — Храстник.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 27 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

308.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕХНИЧКИ ЛАМИНАТИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 30 мај 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за технички ламинати, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека произведите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4893 од 12 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „ДОНИТ“ — Медводе,

Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

309.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПОДНИ КЛИНКЕР-ПЛОЧКИ ОД ТИПОТ „КЕРАМИКА“ МЛАДЕНОВАЦ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 14 јуни 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на подни клинкер-плочки од типот „Керамика“ Младеновац, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека произведите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4151 од 18 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Г.К. „КОМГРАП“ ЗООУР „Керамика“ — Младеновац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Коплоник“ — Белград, „Звездара“ — Белград, „Искра“ — Белград, „Гвожђар“ — Кралево, „Агровојводина“ — Нови Сад, „Кераметал“ — Белград и „Србијатеке“ — Младеновац.

310.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ГРАДЕЖНИ ДИГАЛКИ НА КУЛИ И НА НИВНАТА ПРИПАГАЧКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 23 февруари 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на градежни дигалки на кули и на нивна припаѓачка опрема и резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека произведите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1889 од 18 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Атмос“ — Хоче, „Белт“ — Чрномел, „Феринг“ — Грачаница, „Метална“, ТОЗД, ТГО — Сеново, „Скип“ — Љубљана, „Опрема“ — Врбовец и „МИН“ — Ниш. Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

311.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПУМПИ БЕЗ ЕЛЕКТРОМОТОРИ И ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 9 мај 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за пумпи без електромотори и за

нивните резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 13%.

2 Во цените од точка 1 на ова решение учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се во апсолутни износи, согласно со прописите.

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3505 од 20 март 1980 година.

4 Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 8 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 19 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

312.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИОТ МАТЕРИЈАЛ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 30 август 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на електроинсталациониот материјал, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 13%, а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6128 од 19 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 10 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

313.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА КИСЕЛООТПОРНИТЕ КЕРАМИЧКИ КАНАЛИЗАЦИОНИ ЦЕВКИ И ПРИКЛУЧОЦИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 20 април 1979 година,

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на киселоотпорните керамички каналizacionи цевки и приклучоци, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3039 од 18 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Г.К. „КОМГРАП“ ЗООУР „Керамика“ — Младеновац.

Претставници на купувачите-потрошувачите: „Копаноник“ — Белград, „Звездара“ — Белград, „Технопромет“ — Белград, „Електрометал“ — Белград, „Искра“ — Белград, „Гвожђар“ — Кралево и „Агровојводина“ — Нови Сад.

314.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГЕОЛОШКИ ЦЕВКИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 27 април 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за геолошки цевки, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3115 од 20 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Геомашина“ — Земун.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Руднап“ — Белград, „Технопромет“ — Белград, „Рудар“ — Загреб и РТБ — Брз.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— за долгогодишна револуционерна работа и за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон развојот на социјалистичкото самоуправни општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Меденица Раде Ђуро;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Матес Јосипа Лео, Павлић Хинка др Стане;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Фазлија Фазил Аслан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ставрев Теодоса Драгољуб;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Куртени Мустафе Илијаз, Шешфер Стјепана др Берислав, Вакић Томе Илија;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Брајовић Тома Радивоје, Фира Ђорѓа Александар, Ивановић Милована Бранислав, Конфино Да-вида Нисим, Орешчанин-Дапчевић Андреја Соња, Радовановић Радомира Милија, Станојевић Шпира Милорад, Шаховић Ксенофона Милан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Антић Бративоја Лазар, Церић Марка Зоран, Новињек Јоже Јоже, Вуковић Ника Бранко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Грагор Иво Андреј, Муњан Јона др Јован Пљавковић Ристе Константин, Шарановић Павла Божи-лар, Тркуља Томе Миливоје;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабић Остоје Милан, Татовић Видосава мр Љубиша;

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и значајни успеси постигнати на заштитата, рехабилитацијата, воспитувањето и образованието на децата со оштетен вид

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Завод за слијепу дјецу — Сарајево;

— по повод на триесетогодишнината на посто-ењето, а за заслуги на унапредувањето на библи-отекарството, ширењето на просветата, науката и културата, како и за значаен придонес кон стручно-то издигање на кадри

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Друштво библиотекара Босне и Херцеговине — Сарајево;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Кевић Салиха Омер, Суботић Тодора Митар, Туфекчић-Нумић Ибре Разија;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Реџић-Билал Шерифа Фадила;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Карамекић Акифа Субхија, Митровић Стева Митар, Зимоњић Владимира Светозар;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бјељац Стевана Крстан, Црногорац Трифка Милорад, Чечо Салке Зикрија, Газибара-Гајић Душана Милосава, Граховац Станка Душан, Грк Лазара Данило, Илић Обрада Миле, Јовичић Боже Јово, Качар-Кнежевић Пантелије Милка, Калезић Радоје Пуниша, Капицић Халида Мухарем, Милановић Пере Ристо, Недимовић Симе Ђорђе, Радановић Миле Дмитар, Средић-Колунџија Миле Јела, Сушић Миљивоја Милош, Згоњанин Павла Драгоје;

Од СР Црна Гора

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата на заштитата, рехабилитацијата и образованието на лицата со општетен вид

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СА СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Основна организација Савеза слијепих — Це-тиње;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Буковић Дика Павле;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Тасовић Рада Миле, Даниловић Милосава Обрад, Бурановић Нова Чедомир, Митровић Богдана Момир, Вучетић Вучка Благоје;

Од СР Хрватска

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во негувањето на сценското творештво, како и за придонес кон ширењето на театарската култура меѓу сепите

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ БРАЦИ

Драмски студио слијепих „Нови живот“ — Загреб;

по повод на сто и педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на слободарските идеи и патриотизмот, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа — Стари град, Хвар;

— по повод на стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развојот и унапредувањето на пчеларството

Пчеларско друштво „Пчела“ — Осиек;

— по повод на шеесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на физичката култура и спортот, како и за придонес кон ширењето на прогресивните идеи

Спортско друштво ГОШК — Дубровник;

— по повод на триесетогодишнината од постоењето, а за особени заслуги во ширењето и унапредувањето на пожарникарството во Републиката, со што е направен значаен придонес на социјалистичката заедница

Ватрогасни савез Хрватске — Загреб;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени успеси во градењето и одржувањето на објектите на воената и трговската морнарица, со што е направен значаен придонес кон јакнењето на одбранбената моќ и стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Радна организација „Гребен“ бродоградилниште — Вела Лука;

— по повод на педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Радна организација „Вулкан“ Творница дизалица и леваоница — Ријека;

— по повод на четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси во стручниот образование на кадри за потребите на стопанството и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Школски центар за образование нафтни, геостраживачки, рударски и металски кадрава — Вараждин;

— по повод на педесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и лични имот, со што е направен значаен придонес на социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Доброволно ватрогасно друштво Житњак — Петрушевец;

— по повод на шеесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на музичко-забавниот живот во својата средина

Лимена гласба — Ловран;

— по повод на педесетогодишната од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-забавниот и музичкиот живот во својата средина

Народна гласба — Комин;

— по повод на дваесет и петгодишнината од излегувањето, а за заслуги во информирањето и поттикнувањето на општествените активности на граѓаните, со што е направен значаен придонес на социјалистичкиот развој на земјата

Новинско-информативна установа „Лички вјесник“ — Госпик;

— по повод на осумдесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси во развивањето на планинарството и негувањето на традициите на Народноослободителната борба

Планинарско друштво „Страхињчица“ — Крапина;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Антоловиќ Стјепана Алберт, Бијелиќ Јована Ирена, Цикатиќ Вицка Роко, Дасовиќ Јураја Јосип, Хумец Ивана Паула, Маџариќ Виктор Штефица, Раос Јуре Иван, Смолчиќ Мате Анте, Стилин Јуре Никола, Шкрлец Мате Фрањо, Шупе Анте Лука, Вучетиќ Драгомира Шиме;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Милета-Бараров Давида Луна, Педишиќ Јуре Анте, Шимирина Мате Срѓко, Звонаревиќ Мате др Младен;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Брлек Алојза Винко, Грегориќ Динка Јосип, Грубиќ Ивана Мате, Јакшиќ Максима Никола, Милутин Фране Бирил, Мраковчиќ Автоне Фрањо, Протега Марка др Крунослав, Савиќ Миће Никола, Станиќ Пантелије Илија, Шариќ Анте Лука;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Рукавина Боже Милан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Амиќ Мане Стево, Буџан Марка Стево, Цуровиќ Иве Анте, Дуде Никола Вјекослав, Ганчевиќ Каје Анѓелко, Јакшиќ Јурја Марко, Јаршулиќ-Габриќ Симе Марија, Капор Фонка Јаков, Кријес Карла

Иван, Марковиќ Ђорѓа Светозар, Мимица Маријана Венко, Палијаш Стјепана Ђуро, Пећник Виктор Владимир, Перко-Грубишиќ Ивана Младенка, Поповиќ Милуна Љубомир, Прица Петра Илија, Пу-хариќ Мате Јуре, Рајиќ Живка Богољуб, Томашевиќ Иве Павле, Вагиќ-Кривокуќа Симе Милка;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Бубало Марина Андрија, Вагиќ-Кривокуќа Симе Милка;

Од СР Македонија

— по повод на дваесет и петгодишнината од излегувањето, а за особени заслуги во информирањето на македонските иселеници, како и за значаен придонес кон нивното меѓусебно зближување, развивање на патриотизмот и врските со татковината Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

„Македонија“ — илустрирано списание на Матица на иселениците од Македонија — Скопје;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

ЗДИШ „Треска“ ОЗТ Шумско стопанство — Кавадарци;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси во основното образование и воспитување на младите, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основно училиште „Стив Наумов“ — Скопје;

— по повод на седумдесетгодишнината на животот и долгогодишна револуционерна работа, а за исклучителни заслуги во Народноослободителската борба и за значаен придонес во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Гитов Антон Страхил;

— по повод на шеесетгодишнината на животот, а за долгогодишна револуционерна работа, и извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и за значаен придонес кон нејзината политика на мирот и пријателските соработка со други држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Ацева Дончо Вера, Попов Јордан Благој;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Арсова Илије Ленче, Карбева Борис Маца, Мажески Крсте Владо, Поповски Ристо Тошо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Алили Ибрахима Јашар, Бојановски Коне Диме, Стефановски Георги Илчо;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дема Мемет Галип;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Чудуловски Вено ГенADIJE, Липковски Трајко Петар;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Арсова Илије Ленче;

Од СР Словенија

— по повод на осумдесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во приспособувањето, заштитата и стручната обработка на архивската граѓа, како и за придонес кон развивањето на архивската служба и проучување на историјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Историјски архив — Љубљана;

— по повод на шеестгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

РО „Декоративна“ фабрика декоративних тканина — Љубљана;

— по повод на стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Фабрика вештачких брусилца „Swaty“ — Марибор;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Medex“ — експорт-импорт — Љубљана;

— по повод на четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

РО „Текстил“ — Љубљана производно и трговачко предузеќе СООР „Текстилна“ — Медводе;

— по повод на деведесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е направен значаен придонес на социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ватрогасно друштво — Градац, Метлика;

— по повод на педесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е направен значаен придонес на социјалистичката заедница

Добровољно ватрогасно друштво Брезје — Марибор;

— по повод на осумдесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е направен значаен придонес на социјалистичката заедница

Ватрогасно друштво — Тацен, Љубљана;

— по повод на стогодишнината на постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен живот со што е направен значаен придонес на социјалистичката заедница

Ватрогасно друштво — Кочевје;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Полак Франца Бојан, Уде Јернеја Алојз;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бучар Лудвика инж Милош, Јуванчич Ивана д-р Иво, Кнежевић Миле Душан, Периц Франца Јојзе, Перпар Винка Векослав, Смерке Алојзија Франц, Сочан Михаела Јулиј;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бежан-Коцјан Ивана Ивица, Бравничар Душан Душан, Фајдига Ивана Иван, Ковачич Мартина Милан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бомбач Неже Франц, Долган Антона Антон, Функл Стефана Алојз, Грегорчич Алојза Алојз, Хујс Јоже Јоже, Константин Франца Станислав, Пиркович Јожета Иво, Полк Андреја Албина, Премроу Рихарда д-р Бранко, Уранич Алојза Иван, Веселич Ивана Миран;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Хоџар Јакоба Славко, Ивек Јанеза Антон, Јевц-Шкул Антона Полонца, Кнез Алојза Јоже, Коцјан Јожефа Мирослав, Коњајев Александер Александер, Космач Лојзе Франц, Костевц Михаела Иван, Ковач Франца Павле, Лесковец Јакоба Антон, Менард Матије Вилко, Остерц Петер Станко, Перхауц Јернеја Рафаел, Перовшек Јоже Мартин, Цунгерчич Алојза Јоже, Розман Михаела Карел, Стегнарч-Мандеље Петер Људмила, Шрумел Франца Карол, Тепавец Јанка Ђуро, Возељ Франца Роберт;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Маргон Михаела Богомил;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Маленшек Франца Франц, Трампуж-Демшар Јернеја Ванда;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Пиркович Јожета Иво;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Добчиник Матвежа Матеј;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ујнич Франца Август;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Колар-Жохар Ивана Павла;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општинската одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Жлебник Алојза Сречко;

Од СР Србија

— по повод на стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси во образованието и воспитувањето на младите и за значаен придонес кон ширењето на просветата и културата во својот крај

Гимназија „Станимир Велковиќ — Зелё“ — Лесковац;

— по повод на седумдесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Радна организација „Београдски памучни комбинат“;

— по повод на четириесет и петгодишнината на здравствената заштита на населението, а за особени заслуги во лекувањето и здравственото просветување на жените, децата и младината

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Центар за здравствену заштиту жена, деца и омладине — Лесковац;

— по повод на сто и педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на слободските идеи и патриотизмот, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

ОСУР за основно воспитување и образование „Јанко Веселиновиќ“ — Свилеува;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Пољопривредно-прехранбени комбинат „Цервин“ — Књажевац;

— по повод на седумдесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Венчачки рудници и индустрија мермера и гранита „Душан Петровиќ — Шане“ — Аранђеловац;

— за особени заслуги во создавањето и развивањето на теоријата на самоуправното социјалистичко право, во изградбата на уставниот и правниот систем, како и за придонес кон политиката на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Ђорђевиќ Света д-р Јован;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Перовиќ-Нешковиќ Ђорѓа Бранислава, Пуриќ Илије Љубица, Стјепановиќ Стјепан др Никола;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Стокиќ Богомира Андреја;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ђедајац Симе Влајко, Чанак Николе Мане, Хајдин Емануела Никола, Млађеновиќ Стевана др Милорад, Стојановиќ Живојина др Радован, Шербан Милана Миленко, Васиќ Чедомира др Павле;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анастасијевиќ Милана Предраг, Борели Манфреда проф Младен, Брчиќ Јосипа Влатко, Илиќ Милуна Радосав, Јанчиќ Вељка Павле, Јовановиќ Стевана Војислав, Матковиќ Шиме др Јожеф, Михалиловиќ Благоја Борислав, Марковиќ-Лебл Драгомир Дивна, Пантелиќ Живојина Милица, Ристиќ Ђорѓе Милан, Савковиќ Владислава др Надежда, Станковиќ Раденка Радета, Стипанчиќ Томе Ернест, Трбојевиќ Дане Богдан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Цветковиќ Лазара Вујица, Гаговиќ Јефте Радмила;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Радосављевиќ-Радичевиќ Милана Бојка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Стјепановиќ Теофила Миљко;

Од САП Косово

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси во музичкото образование на младите, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата во духот на братството и единството на нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ — Приштина;

— по повод на шесетгодишнината на животот, а за долгогодишна револуционерна работа и извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за развивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани во работата за слобода и независност на нашата земја, како и за значаен придонес на нејзината политика на мирот и пријателската соработка со другите држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Шукрија Шукри Али;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Драгојевиќ Николе Драго;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Лакићевиќ Николе Јанко;

Од САП Војводина

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за заслуги на унапредувањето на фудбалскиот спорт во својот крај и за приспособување и воспитување на членството и симпатизерите на клубот во духот на прогресивните идеи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во развивањето и омасовувањето на кајакарскиот спорт и за постигнати успеси на натпреварувања

Кајак клуб „Вал“ — Сремска Митровица;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во извонредна традиција на Народноослободителната борба

Одред извиѓача „Иво Лола Рибар“ — Нови Сад;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Иванишевиќ Јована Бора, Корица Милинка Милан, Механџиќ Миливоја Гавра, Николчиќ Светозара Милош, Релиќ Славка Сима;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Крстиќ Јеврема Пантелија, Маринковиќ Максима Живко, Радмировиќ Милана Бранко, Станков Богдана Миливој, Шуљманац Радована Недељко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ђеран Димитра Петар, Јонтовиќ Ивана Рудолф, Кмезиќ-Дубајиќ Стевана Анка, Микин-Протиќ Богдана Звездана, Плавшиќ Пере Славко, Ситниќ Марка Никола.

Бр. 80
3 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 на Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— по повод на педесетгодишнината на работа, а за особени заслуги на приспособање на нашите иселеници во Белгија, негување на културните традиции на нашите народи, зачувување на словенечкиот јазик и одржување врска со родниот крај

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Југословенско друштво „Св. Барбара“ из Еисден — Белгија;

— по повод на педесетгодишнината на Југословенското друштво „Св. Барбар“ од Еисден, а за особени заслуги на приспособање на нашите иселеници и развивање на врската со родниот крај, како и за придонес на развивањето на пријателската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Белгија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Смрке Иван, Тркај Франц;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Тркај Антонија.

Бр. 85
11 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуват:

— за долгогодишна активност меѓу нашите иселеници во духот на братството и единството на нашите народи и народности и за значајна помош на нашата Народноослободителна борба, како и за придонес кон развивањето на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Соединетите Американски Држави.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Вукчевиќ Мила Петар, Zaninovich J. Joseph;

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Шарчевиќ Рада Владимир.

Бр. 86
11 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги во борбата против окупаторот во текот на Втората светска војна за учество во командниот состав на НОВ и ПОЈ, за негување и одржување на традициите на Народноослободителната војна и за значаен придонес во развивањето на добрососедската соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА И СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Angelo Graziani, бригаден генерал во пензија.

Бр. 90
13 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

| | Страна |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 282. Закон за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година | 478 |
| 283. Закон за заштита на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа во странство | 479 |
| 284. Закон за дополние на Законот за хартиите од вредност | 488 |
| 285. Одлука за именување на претседател на одборот за наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија и за објазување на составот на тој одбор | 488 |
| 286. Одлука за измена на Одлуката за примена на ослободувањето од плаќање царина за стоки што се увезуваат заради отстранување на последиците предизвикани од земјотресот на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора | 490 |
| 287. Одлука за ослободување од плаќање на посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки и за намалување на посебната такса на увезените стоки — определени суровини | 490 |
| 288. Одлука за усогласување на износите на паричната помош на странците со статус на бегалец, кои се материјално необезбедени | 490 |
| 289. Одлука за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање | 490 |
| 290. Правилник за измена на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење на евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги | 491 |
| 291. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Bunte“ | 491 |
| 292. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Рапогана“ | 491 |
| 293. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Gente“ | 492 |
| 294. Наредба за утврдување на основот за определување на борецкиот додатак во 1980 година | 492 |
| 295. Наредба за утврдување на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 1979 година | 492 |
| 296. Наредба за утврдување на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 1979 година | 492 |
| 297. Наредба за утврдување на износот на личната и семејната инвалидна на ортопедскиот додатак и на додатокот за нега и помош од страна на друго лице во 1980 година | 492 |
| 298. Правилник за измени и дополнеија на Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка | 493 |
| 299. Наредба за измени на Наредбата за начинот за утврдување на истрошеноста на стоките што се увезуваат | 494 |
| 300. Правилник за југословенските стандарди за методите на испитувањето на печатени плочи | 494 |
| 301. Правилник за југословенските стандарди за електрични апарати за домаќинството | 494 |
| 302. Упатство за програмата и начинот на работата на бродските метеоролошки станици што се наоѓаат на поморските бродови на југословенската трговска морнарица | 495 |
| 303. Спогодба за промена на затечените цени за ротоовинска хартија, средно фина офсет-хартија во ролни, списаниска рото-офсет хартија во ролни и средно фина хартија сатинирана во ролни | 497 |
| 304. Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за велосипеди, велосипеди со мотор, mopеди, мотоцикли, моторни пумпи, вонбродски мотори, стабилни мотори и нивни резервни делови | 497 |
| 305. Спогодба за промена на затечените цени на средствата за заштита на растенијата | 498 |
| 306. Спогодба за промена на затечените цени за водород — пероксид | 498 |
| 307. Спогодба за промена на затечените цени за производи на електрохемијата | 498 |
| 308. Спогодба за промена на затечените цени за технички ламинати | 499 |
| 309. Спогодба за промена на затечените цени на подни клинкер-плочки од типот „Керамика“ Младеновац | 499 |
| 310. Спогодба за промена на затечените цени на градежни дигалки на кули и на нивната припаѓачка опрема и резервни делови | 499 |
| 311. Спогодба за промена на затечените цени за пумпи без електромотори и за нивните резервни делови | 499 |
| 312. Спогодба за промена на затечените цени на електроинсталациониот материјал | 500 |
| 313. Спогодба за промена на затечените цени на киселоотпорните керамички канализациони цевки и прикључоци | 500 |
| 314. Спогодба за промена на затечените цени за геолошки цевки | 500 |
| Одликувања | 500 |